

Финансиски извештаи

АЛБСИГ АД, Скопје

31 декември 2016 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	6
Извештај за паричните текови	9
Извештај за промени во капиталот	11
Белешки кон финансиските извештаи	12

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Албсиг АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Албсиг АД, Скопје ("Друштвото"), коишто ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија бр.79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие процени на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и за објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

На 31 декември 2016 година, Друштвото пријави резерви за штети во износ од 165 милиони денари. За одредени претпоставки на раководството во врска со поединечни случаи на пријавени, а неликвидирани штети, вообичаено судски случаи кои беа вклучени во нашите примероци за штети нам не ни беше обезбедена доволна поткрепа. Дополнително, ние идентификувавме поединечни случаи на ненавремено евидентирање на штети. Поради тоа, ние не бевме во можност да утврдиме дали се потребни дополнителни корекции во однос на направените резерви за штети на Друштвото и потенцијалниот ефект кои таквите корекции може да го имаат на неусогласеноста со законските барања за минимално пропишан капитал на адекватност и нивото на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви. Нашето мислење на финансиските извештаи на Албсиг АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2015 година исто така беше мислење со резерва поради можните ефекти на резервите за штети.



Building a better
working world

Извештај за финансиска состојба (Финансиска состојба)

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Албсиг АД Скопје на 31 декември 2016 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работењето во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работењето се извршени во согласност со МСР 720 прифатен и објавен во Службен Весник на Република Македонија бр.79 од 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на оцена на тоа дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година.




Владимир Соколовски
Управител


Владимир Соколовски
Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје

Скопје, 28 април 2017 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Број на белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
		2016	2015
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	6	1.560.938	1.623.466
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		1.560.938	1.623.466
Б. ВЛОЖУВАЊА		441.577.410	458.106.919
ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	7	80.975.002	83.040.566
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	7.1	80.975.002	83.040.566
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		80.975.002	83.040.566
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		13.447.505	15.333.996
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	13.447.505	15.333.996
ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	9	347.154.903	359.732.357
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		140.370.119	154.888.943
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		140.370.119	154.888.943
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување		52.602.412	35.521.464
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		52.602.412	35.521.464
4. Депозити, заеми и останати пласмани		154.182.372	169.321.950
4.1 Дадени депозити		154.000.000	169.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		182.372	321.950
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	15	-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		-	-

4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	1.161.604	-
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	1.161.604	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	10	51.654.985
ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	33.445.349	46.062.217
1. Побарувања од осигуреници	32.066.081	42.884.901
2. Побарувања од посредници	1.379.268	3.177.316
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-
ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	18.209.636	18.150.394
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	13.317.882	12.706.726
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	919.375	708.876
3. Останати побарувања	3.972.379	4.734.792
ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	10.621.376	16.229.086
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	11	5.938.182
1. Опрема	5.938.182	8.170.226
2. Останати материјални средства	-	-
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	12	3.816.696
1. Парични средства во банка	3.809.068	6.927.493
2. Парични средства во благајна	7.628	279.207
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	-	-
ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	866.498	852.160
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	46.313.961	48.764.193
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	46.313.961	48.764.193
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
С. ВКУПНА АКТИВА	552.890.274	588.936.275
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	21.737.362	3.696.083
ПАСИВА		
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	14	142.228.181
ЗАПИШАН КАПИТАЛ	214.881.483	184.034.083
1. Запишан капитал од обични акции	214.881.483	184.034.083
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	15.587.797	15.587.797
1. Материјални средства	15.587.797	15.587.797
2. Финансиски вложувања	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
РЕЗЕРВИ	-	-
1. Законски резерви	-	-
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-

5 Останати резерви		-	-
НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		79.998.419	47.875.167
ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		8.242.680	32.123.252
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		46.110.900	76.993.375
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	15	324.814.090	366.232.523
Бруто резерви за преносни премии		159.371.907	160.181.182
Бруто математичка резерва		-	-
Бруто резерви за штети		165.442.183	206.051.341
Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
Бруто еквализациона резерва		-	-
Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		603.411	-
1. Резерви за вработени		-	-
2. Останати резерви		603.411	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		199.007	366.402
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		199.007	366.402
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			
Ж. ОБВРСКИ	16	37.842.711	24.199.058
ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		8.317.470	907.991
1. Обврски спрема осигуреници		8.317.470	907.991
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување			
ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		10.305.631	7.568.295
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		10.305.631	7.568.295
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		19.219.610	15.722.772
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		4.191.818	2.636.594
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски		15.027.792	13.086.178
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА		1.091.974	1.521.456
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА			
И. ВКУПНА ПАСИВА		552.890.274	588.936.275
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		21.737.362	3.696.083

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

	Број на белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
		2016	2015
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		326.831.672	392.365.245
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	17	313.339.479	372.801.883
1. Бруто полисирана премија за осигурување		323.538.335	357.716.335
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија		(11.008.131)	(11.335.069)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		809.275	26.420.617
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		-	-
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	18	7.736.757	9.242.770
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати		7.114.334	8.622.736
4. Позитивни курсни разлики		41.475	14.892
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		580.948	521.464
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	83.678
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	83.678
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		-	-
ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	19	4.091.663	6.303.917
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	20	1.663.773	4.016.675
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		335.074.352	424.488.497
НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	21	127.942.310	191.397.230
1. Бруто исплатени штети		181.279.980	178.500.166
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		(12.728.512)	(6.571.230)
3. Бруто исплатени штети - дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија		-	(2.829.000)
5. Промени во бруто резервите за штети		(40.609.158)	22.297.294
6. Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување		-	-
ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви - дел за соосигурување и реосигурување		-	-
ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде		-	-

инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот

2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурување

ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)

2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)

НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Трошоци за стекнување

1.1 Провизија

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа

1.3 Останати трошоци за стекнување

1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)

2. Административни трошоци

2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста

2.2 Трошоци за вработените

2.2.1 Плати и надоместоци

2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата

2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени

2.2.5 Останати трошоци за вработени

2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки

2.4 Останати административни трошоци

2.4.1 Трошоци за услуги

2.4.2 Материјални трошоци

2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето

ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста

2. Трошоци за камати

3. Негативни курсни разлики

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)

5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба

5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба

5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)

5.3 Останати финансиски вложувања

6. Останати трошоци од вложувања

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Трошоци за превентива

2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА

ОДЛОЖЕН ДАНОК

ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ

ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ

		5.016.076	4.804.154
		-	-
22		5.016.076	4.804.154
		165.343.260	179.457.381
23		94.217.772	106.223.809
		31.022.007	33.975.908
		23.905.147	28.348.736
		36.840.386	40.803.065
		2.450.232	3.096.100
24		71.125.488	73.233.572
		6.346.494	6.864.568
		36.549.508	38.198.037
		25.016.813	25.525.231
		2.013.881	2.171.335
		8.417.070	9.452.495
		1.101.744	1.048.976
		885.510	1.912.196
		27.343.976	26.258.771
		17.855.674	17.361.863
		3.910.023	4.687.142
		5.578.279	4.209.766
		139.406	282.008
		-	-
		-	-
		139.406	282.008
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
25		21.412.558	25.893.622
		-	-
		21.412.558	25.893.622
26		2.228.327	9.525.255
27		12.992.415	13.128.847
		-	-
		8.242.680	32.123.252
28		-	-
		-	-
		-	-
		8.242.680	32.123.252

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 63 се одобрени од страна на Надзорниот Одбор на 27 април 2017 година и беа потпишани од страна на:

Арбен Бреџани
Генерален Директор



Извештај за паричните текови

Број на белешка	Тековна деловна година 2016	Претходна деловна година 2015
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	371.959.298	414.364.533
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	330.543.542	371.220.761
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	2.829.000
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	41.415.756	40.314.772
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(393.874.468)	(430.706.765)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(179.066.746)	(185.830.230)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	(2.829.000)
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(8.256.006)	(6.077.811)
4. Надоместоци и други лични расходи	(59.352.911)	(65.447.219)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(26.958.500)	(32.586.597)
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(187.740)	(1.327.654)
8. Останати одливи од редовни активности	(120.052.565)	(136.608.254)
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	-
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	21.915.170	16.342.232
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	423.182.382	417.491.364
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	615.000	4.065.379
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	161.522.914	163.374.297
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	253.307.711	238.420.871
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Приливи од камати	7.736.757	11.630.817
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(404.657.216)	(423.929.937)
1. Одливи по основ на нематеријални средства	(910.593)	(765.320)
2. Одливи по основ на материјални средства	(1.493.453)	(11.975.466)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	(147.004.090)	(163.454.241)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	(255.249.080)	(247.734.910)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Одливи од камати	-	-
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	18.525.166	-
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	-	6.438.573
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	24.600.000
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	24.600.000
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и	-	-

останати обврски

2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции

- -

3. Одливи по основ на исплата на дивиденда

- -

НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ**- 24.600.000****НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ****- -****Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ****795.141.680 856.455.897****Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ****798.531.684 854.636.702****Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ****- 1.819.195****Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ****3.390.004 -****Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД****7.206.700 5.387.505****З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ****- -****С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД****3.816.696 7.206.700**

Извештај за промени во капиталот

За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризаци она резерва	Нераспределено на добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	(50.185.766)	2.310.599	148.646.273
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година Ѓ исправено	II	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	(50.185.766)	2.310.599	148.646.273
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.440	-	(32.123.252)	(29.022.812)
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.123.252)	(32.123.252)
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.440	-	-	3.100.440
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.440	-	-	3.100.440
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310.599	(2.310.599)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310.599	(2.310.599)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	15.587.797	(47.875.167)	(32.123.252)	119.623.461
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	15.587.797	(47.875.167)	(32.123.252)	119.623.461
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година Ѓ преправено	VII	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	15.587.797	(79.998.419)	-	119.623.461
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.242.680)	(8.242.680)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.242.680)	(8.242.680)
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	30.847.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.847.400
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	30.847.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.847.400
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	214.881.483	-	-	-	-	-	-	-	15.587.797	(79.998.419)	(8.242.680)	142.228.181

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Друштвото за осигурување Албсиг АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија во април 2007 година, со седиште на ул. "1737" бр. 32, влез 1, локал 45 (Палата ЗУМ), 1000 Скопје.

Друштвото е основано од страна на Анонимно друштво за осигурување АЛБ Сигурацион АД, со седиште на адреса ул. Џорџ В. Буш бр.10 Тирана, Албанија кое поседува 100% од капиталот на Друштвото.

Друштвото е регистрирано за вршење на 11 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување на моторни возила, имот и одговорност кон трети лица.

Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2016 година вработува 120 лица (2015: 115 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник број 28/2004 со измените 84/2005....192/2015, 6/16, 30/16 и 61/2016), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во "Правилникот за водење сметководство" во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011, "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" (Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016), и се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година.

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во апсолутни износи во македонски Денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски Денар (МКД).

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен финансиските вложувања расположливи за продажба и земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста кои што се мерат по објективна вредност.

Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет. Во проценката на соодветноста на претпоставката на континуитет, ние ги земавме во предвид сите релевантни информации во период од најмалку дванаесет месеци од датумот на оваа писмо. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи да го подржува работењето на Друштвото со писмо на поддршка и го покрива период од најмалку дванаесет месеци по датумот на известување на 31 декември 2016 година. Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото верува дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет"

2.2 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

2.2. Користење на проценки и расудувања (продолжува)

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 3.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

добивка во периодот кога тие настануваат. Официјалните девизни курсеви важечки на 31 декември кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2016 МКД	2015 МКД
1 ЕУР	61.4812	61.5947

2.4 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба. Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

2.5 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите се евидентирани според нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на процена извршена од независен овластен проценител, намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби по оштетувања, доколку постојат. Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот на Друштвото. Кога овие средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на задржаната добивка за периодот. Сите останати ставки на материјални средства се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради оштетување, доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како "останати приходи" од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Белешки кои финансиските извешаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	5 години
Моторни возила	4 години

Методите на депрецијација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

2.6 Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради обезвреднување.

2.7 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски инструменти чувани за тргување се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се

Белешки кон финансиските извешаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото има средства, вложувања во удели, класифицирани во оваа категорија на датумот на известување.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање на Друштвото на датумот на известување се состојат од вложувања во државни записи.

Заеми и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицираше како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. На датумот на известување, заемите и побарувањата се состојат од побарувања од осигуреници и останати побарувања, орочени депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувања во заеднички контролирани ентитети.

Вложувања расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на известување.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Обврските кон реосигурители, обврските по основ на осигурување и останатите обврски се евидентираат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски (вклучувајќи ги и финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивки и загуби) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Отпишување на финансиските средства Друштвото ги отпишува финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Доколку на пренесените финансиски средства или обврски Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги отпишува финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиските средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на известување.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Финансиски инструменти (продолжува)

Вложувањата чувани до доспевање и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.8 Обезвреднување на финансиските средства

Средства евиденцирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од Билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, како и побарувањата по основ на регрес, во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност - Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување)
А	До 30 дена	0%
Б	Од 31 до 60 дена	10% - 30%
В	Од 61 до 120 дена	31% - 50%
Г	Од 121 до 270 дена	51% - 70%
Д	Од 271 до 365 дена	71% - 90%
Е	Над 365 дена	100%

Во 2016 и 2015 година Друштвото ги користи пониските стапки за исправка на вредноста според периодот на доцнење на исплатата на обврската од страна на должникот.

Исправка на вредноста во однос на побарувањата од правни лица против кои е покрената стечајна постапка е признаена во износ од 100% од вредноста на побарувањето.

Понатаму, Друштвото врши поединечна проценка на тужените побарувања и доколку постои објективен доказ за нивно обезвреднување признава траен отпис.

Средства евиденцирани по објективна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се

Белешки кои финансиските извешаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

анулира низ билансот на успех, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.9 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

2.10 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на домашното законодавство.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна законска или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

2.11 Тековен и одложен даночен расход

Согласно Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14 од 25.07.2014, 129/15 од 31.07.2015 и бр.23 од 18.02.2016 година) за утврдување на данокот на добивка за деловната 2016 година, основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во билансот на успех. Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неосвоените приходи од поврзани лица (приходи од камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл.). Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Во периодот од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, друштвата не требаа да плаќаат данок на добивката пред оданочување, се додека таа не се дистрибуира во форма на дивиденди или друга форма на распределба на добивката. Ако дивидентата, која произлегува од добивката генерирана во периодот 2009-2013 е исплатена, 10% данок ќе се плаќа во моментот на исплата на дивидентата, без оглед на тоа дали е во паричен или непаричен облик. Со оглед на тоа дека данокот произлегува од акумулираната добивка, таквиот данок се признава во капиталот.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2016 година и 2015 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

2.12 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои содржат економски користи од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признаваат кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската од сегашната вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има, загуба од обезвреднување на средствата поврзани со тој договор.

Белешки кои финансиските извешаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Одбитување на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

2.13 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во Белешка 2.17.

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања во финансиски средства се состои од приходи од камати, кои се признаваат земајќи го во предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

2.14 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

Трошоци за стекнување

Трошоци за стекнување на полиси за осигурување опфаќаат плати на вработени, провизија за агенти и брокери, трошоци за печатење на полиси и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување. Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

Расходи од закупнина наплатени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

2.15 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот.

Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика, Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

2.16 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпортис. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпортис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Договори за осигурување (продолжува)

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирааниот износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците.

Реосигурувањето, Друштвото го извршува преку своето Матично Друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групација и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Белешки кои финансиските извешаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Договори за осигурување (продолжува)

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување.

Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во добивките и загубите во периодот кога премијата од реосигурување доспева.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. На секој датум на известување се проценува обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Одложени трошоци за сџекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци, како на пример административните трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните маржи во приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со појавувањето на таквите маржи.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за запишани премии претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на известување.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

2.17 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица се сметаат и лица кои се поврзани:

- а) како членови на потесно семејство;
- б) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокуриснт, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

2.18 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

Клучни извори на несигурносии во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во Белешката 4 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на известување се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Друштвото во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, Друштвото користи повнимателни претпоставки.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Општи договори за осигурување (продолжува)

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на известување.

Методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за време траењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднувањето на спорни побарувања се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства.

4 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

4.1 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризиците и политиките за намалување на ризиците од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегијата за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегијата за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.

Реосигурувањето Друштвото го извршува преку своето Матично Друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групација и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

усогласувањето на средствата со обврските		
	2016	2015
Средства		
Парични средства*	3.816.696	7.206.700
Депозити во банки**	154.000.000	169.000.000
Државни записи***	140.370.119	154.888.943
Удели и акции во инвестициски фондови	52.602.412	35.521.464
	350.789.227	366.617.107
Обврски (Нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурителот	159.371.907	160.181.182
Резерви за штети нето од делот на реосигурителот	165.442.183	206.051.341
	324.814.090	366.232.523
Усогласеност на средствата и обврските	25.975.137	384.584

* Паричните средства во износ од 3.816.696 денари презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните парични средства и останати парични средства, кои со состојба на 31 декември 2016 година изнесуваат 3.816.696 денари (Белешка 12).

** Депозитите кај банки во износ од 154.000.000 денари презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните депозити, заеми и останати пласмани, кои со состојба на 31 декември 2016 година изнесуваат 154.000.000 денари. За 2015 година 169.000.000 денари презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат вкупни депозити кај банки (Белешка 9).

*** Државните записи во износ од 140.370.119 денари (2015: 154.888.943 денари) презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, се презентирани според нивната дисконтирана вредност. Вредноста на државните записи во Билансот на состојба на 31 декември 2016 година изнесува 140.370.119 денари (2015: 154.888.943 денари) (Белешка 9).

Во следната табела се прикажани ограничувањата согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето за одделните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување во однос на вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, како и нивна споредба со остварените проценти:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

	Ограничување	Остварено 2016	Во % Остварено 2015
Средства			
Парични средства	< 3%	1.1%	2.0%
Депозити во банки	< 60%	43.9%	46.1%
Државни записи	< 80%	40.0%	42.2%
Удели и акции во инвестициски фондови	< 20%	15.0%	9.7%

Исто така, согласно одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2016 и 2015 година Друштвото е усогласено со пропишаниот коефициент.

Одговорност кон третии лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Имоти

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот на територијата на Република Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон. Штетите и на имот и одговорност кон трети лица се пријавуваат во краток рок од настанување на истите. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Осигурување на возила (продолжува)

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризиците

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети кој е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Развој на штеѓењето

Ran off анализата се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2011 година.

Концентрација на ризиците од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок над покриеност на загуба за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

4.2 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврките по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите доспеани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Заеми и побарувања	Чувани до доспевање	Вкупно
31 декември 2016			
Средства според Билансот на состојба			
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање		140.370.119	140.370.119
Депозити, заеми и останати пласмани	154.182.372		154.182.372
Финансиски вложувања за тргувања	52.602.412		52.602.412
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.447.505		13.447.505
Средства од реосигурување	-		-
Побарувања	51.654.985		51.654.985
Парични средства и еквиваленти	3.816.696		3.816.696
	275.703.970	140.370.119	416.074.089
		Останати финансиски обврски по амортизирана набавна	Вкупно
Субординирани обврски и Обврски според Билансот на состојба			
Субординирани обврски		46.100.900	46.100.900
Обврски		37.842.711	37.842.711
		83.943.611	83.943.611
	Заеми и побарувања	Чувани до доспевање	Вкупно
31 декември 2015			
Средства според Билансот на состојба			
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	-	154.888.943	154.888.943
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	-	169.321.950
Финансиски вложувања за тргувања	35.521.464	-	35.521.464
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.333.996	-	15.333.996
Средства од реосигурување	-	-	-
Побарувања	64.212.611	-	64.212.611
Парични средства и еквиваленти	7.206.700	-	7.206.700
	291.596.721	154.888.943	446.485.664
		Останати финансиски обврски по амортизирана набавна	Вкупно
Субординирани обврски и Обврски според Билансот на состојба			
Субординирани обврски		76.993.375	76.993.375
Обврски		24.199.059	24.199.059
		101.192.434	101.192.434

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања. Друштвото е изложено на ризик од каматни стапки првенствено од депозитите во банки кои се со променлива каматна стапка. Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 За годината што завршува на 31 декември 2016 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

За годината завршена на 31 декември 2016 година

(во Денари)	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматонотни
Средства									
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	9	140.370.119				140.370.119			
Депозити, заеми и останати пласмани	9	154.182.372	154.182.372						
Финансиски вложувања за тргувања	9	52.602.412	52.602.412						
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	13.447.505	13.447.505						
Средства од реосигурување	15								
Побарувања	10	51.654.985							51.654.985
Парични средства и парични еквиваленти	12	3.816.696	3.816.696						
Обврски									
Субординирани обврски		(46.110.900)						(46.110.900)	
Обврски	16	(37.842.711)							(37.842.711)
Нето		332.120.478	224.048.985	-	-	140.370.119	-	(46.110.900)	13.812.274

За годината завршена на 31 декември 2015 година

(во Денари)	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматонотни
Средства									
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	9	154.888.943	-	-	-	154.888.943	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	9	169.321.950	169.321.950	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргувања	9	35.521.464	35.521.464						
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	15.333.996	15.333.996	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	10	64.212.611	-	-	-	-	-	-	64.212.611
Парични средства и парични еквиваленти	12	7.206.700	7.206.700	-	-	-	-	-	-
Обврски									
Субординирани обврски		(76.993.375)	-	-	-	-	-	(76.993.375)	-
Обврски	16	(24.199.058)	-	-	-	-	-	-	(24.199.058)
Нето		345.293.231	227.384.110	-	-	154.888.943	-	(76.993.375)	40.013.553

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 За годината што завршува на 31 декември 2016 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на датумот на известување.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

	2016	2015
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	140.370.119	154.888.943
Депозити, заеми и останати пласмани	154.182.372	169.321.950
Финансиски вложувања за тргување	52.602.412	35.521.464
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.447.505	15.333.996
Средства од реосигурување	-	-
Побарувања	51.654.985	64.212.611
Парични средства и еквиваленти	3.816.696	7.206.700
	416.074.089	446.485.664

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и депозити во банка

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Реосигурувањето, Друштвото го извршува преку своето Матично Друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групација и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста на кредитен ризик од побарувањата по основ на осигурување е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за ненаплатени премии е дадена во Белешка 10.

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2016	МКД	ЕУР	Вкупно
Вкупно средства	552.890.274	-	552.890.274
Нематеријални средства	1.560.938	-	1.560.938
Вложувања во останати материјални средства	80.975.002	-	80.975.002
Финансиски вложувања во друштва во група = подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	13.447.505	-	13.447.505
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	140.370.119	-	140.370.119
Финансиски вложувања за тргување	52.602.412	-	52.602.412
Депозити, заеми и останати пласмани	154.182.372	-	154.182.372
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	1.161.604	-	1.161.604
Побарувања	51.654.985	-	51.654.985
Парични средства и останати парични еквиваленти	3.816.696	-	3.816.696
Останати средства	6.804.680	-	6.804.680
Активни временски разграничувања	46.313.961	-	46.313.961
Вкупно обврски	354.245.562	56.416.531	410.662.093
Субординирани обврски	-	46.110.900	46.110.900
Бруто технички резерви	324.814.090	-	324.814.090
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-
Останати резерви	603.411	-	603.411
Одложени и тековни даночни обврски	199.007	-	199.007
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	27.537.080	10.305.631	37.842.711
Пасивни временски разграничувања	1.091.974	-	1.091.974
Разлика - неусогласена валутна структура	198.644.712	(56.416.531)	142.228.181

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2015	МКД	ЕУР	Вкупно
Вкупно средства	588.879.821	56.454	588.936.275
Вложувања во останати материјални средства	83.040.566		83.040.566
Финансиски вложувања во друштва во група = подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	15.333.996	-	15.333.996
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	154.888.943	-	154.888.943
Финансиски вложувања за тргување	35.521.464	-	35.521.464
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	-	169.321.950
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-
Побарувања	64.212.611	-	64.212.611
Парични средства и останати парични еквиваленти	7.150.246	56.454	7.206.700
Останати средства	10.645.852	-	10.645.852
Активни временски разграничувања	48.764.193	-	48.764.193
Вкупно обврски	392.319.439	76.993.375	469.312.814
Субординирани обврски	-	76.993.375	76.993.375
Бруто технички резерви	366.232.523	-	366.232.523
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-
Останати резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	366.402	-	366.402
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	24.199.058	-	24.199.058
Пасивни временски разграничувања	1.521.456	-	1.521.456
Разлика - неусогласена валутна структура	196.560.382	(76.936.921)	119.623.461

Друштвото е изложено на промените во странски валути. Следната табела ја прикажува сензитивноста на Друштвото при зголемувањето на денарот во споредба со странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата подолу.

	Промени во 2016	Промени во 2015	2016	2015
			Добивка или загуба Во Денари	
ЕУР	1%	1%	56.417	76.937

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност за подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекуваното; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливи парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Анализа според доспевањето на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 За годината што завршува на 31 декември 2016 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 години	15-20 години	20 и повеќе год.	Вкупно
31 декември 2016								
Вкупно средства	502.631.984	48.697.352	1.560.938	-	-	-	-	552.890.274
Нематеријални средства	-	-	1.560.938	-	-	-	-	1.560.938
Вложувања	441.577.410	-	-	-	-	-	-	441.577.410
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	1.161.604	-	-	-	-	-	-	1.161.604
Побарувања	2.957.633	48.697.352	-	-	-	-	-	51.654.985
Останати средства	10.621.376	-	-	-	-	-	-	10.621.376
Активни временски разграничувања	46.313.961	-	-	-	-	-	-	46.313.961
Вкупно обврски	364.551.193	46.110.900	-	-	-	-	-	410.662.093
Субординирани обврски	-	46.110.900	-	-	-	-	-	46.110.900
Бруто технички резерви	324.814.090	-	-	-	-	-	-	324.814.090
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	603.411	-	-	-	-	-	-	603.411
Одложени и тековни даночни обврски	199.007	-	-	-	-	-	-	199.007
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај	-	-	-	-	-	-	-	-
цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и	37.842.711	-	-	-	-	-	-	37.842.711
реосигурување, и останати обврски	1.091.974	-	-	-	-	-	-	1.091.974
Пасивни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	138.080.791	2.586.452	1.560.938	-	-	-	-	142.228.181

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Ризик од ликвидност (продолжува)

	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 години	15-20 години	20 и повеќе год.	Вкупно
31 декември 2015								
Вкупно средства	537.835.857	41.306.726	9.793.692	-	-	-	-	588.936.275
Нематеријални средства	-	-	1.623.466	-	-	-	-	1.623.466
Вложувања	458.106.919	-	-	-	-	-	-	458.106.919
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	22.905.885	41.306.726	-	-	-	-	-	64.212.611
Останати средства	8058.860	-	8.170.226	-	-	-	-	16.229.086
Активни временски разграничувања	48.764.193	-	-	-	-	-	-	48.764.193
Вкупно обврски	392.319.439	76.993.375	-	-	-	-	-	469.312.814
Субординирани обврски	-	76.993.375	-	-	-	-	-	76.993.375
Бруто технички резерви	366.232.523	-	-	-	-	-	-	366.232.523
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	366.402	-	-	-	-	-	-	366.402
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	24.199.058	-	-	-	-	-	-	24.199.058
Пасивни временски разграничувања	1.521.456	-	-	-	-	-	-	1.521.456
Разлика - неусогласена рочна структура	145.616.418	(35.686.649)	9.793.692	-	-	-	-	119.623.461

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето при Министерството за финансии е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции.
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување.
- Пренесена нераспределена добивка.
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за одбитни:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување.
- Долгорочни нематеријални средства.
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување ќе се земат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Управување со капиталот (продолжува)

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти.
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето друштвата за осигурување треба да имаат капитал од Евра 3,000,000 доколку врши работи на осигурување во оние класи на осигурување во групата на неживотно осигурување за кои има добиено дозвола, не подоцна од 03 јануари 2009 година. Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото е во согласност со овие законски барања. Во текот на 2016 година Друштвото оствари загуба по оданочување во износ од 8.242.680 Денари и со состојба на 31 декември 2016 година вкупниот капитал и резервите на Друштвото изнесуваат 142.228.181 Денари. Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото има вишок на Капитал во однос на Гарантниот Фонд во износ од 2.334.543 Денари и го исполнува законски пропишаниот минимум. При пресметка на капиталот во образецот КС во делот на дополнителен капитал износот на субординирани должнички инструменти од 46.110.900 денари е во вклучен во рамките само до износот од 50% од дозволеният лимит на дополнителен капитал.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на Друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот -стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2016 изнесува 53.236.900 Денари.

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, што Друштвото го дефинира како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот. Во текот на годината немаше материјални промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

5 Објективна вредност

5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три нивоа според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2016	2015	2016	2015
Средства				
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	140.370.119	154.888.943	140.370.119	154.888.943
Депозити, заеми и останати пласмани	154.000.000	169.000.000	154.000.000	169.000.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.447.505	15.333.996	13.447.505	15.333.996
Средства од реосигурување		-		-
Побарувања	51.654.985	64.212.611	51.654.985	64.212.611
Парични средства и парични еквиваленти	3.816.696	7.206.700	3.816.696	7.206.700
Вкупни средства	363.289.305	410.642.250	363.289.305	410.642.250
Обврски				
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски	37.842.711	24.199.058	37.842.711	24.199.058
Обврски по основ на финансиски вложувања				
Вкупни обврски	37.842.711	24.199.058	37.842.711	24.199.058

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

Депозити, заеми и останати пласмани

Сметководствената вредност на депозити, заеми и останати пласмани соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Финансиски средства кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжува)

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Побарувања

Побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

Останати обврски

Објективната вредност на останатите обврски соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

6 Нематеријални средства

Софтвер

Набавна вредност	
На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016	4.568.888
Набавки во текот на годината	910.593
На 31 декември 2016	5.479.481
Акумулирана амортизација	
На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016	2.945.422
Амортизација за годината	973.121
На 31 декември 2016	3.918.543
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2016	1.623.466
На 31 декември 2016	1.560.938

7 Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

	Градежни објекти	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2015	74.537.068	-	74.537.068
Трансфер од инвестиции во тек во градежни објекти	-	-	-
Зголемување поради ревалоризационен вишок	3.100.440	-	3.100.440
Набавки	8.645.410	-	8.645.410
Продажби	-	-	-
На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016	86.282.918	-	86.282.918
Набавки	99.104	-	99.104
Зголемување поради ревалоризационен вишок	-	-	-
На 31 декември 2016	86.382.022	-	86.382.022
Акумулирана депрецијација			
На 01 јануари 2015	1.481.554	-	1.481.554
Депрецијација за годината	1.760.798	-	1.760.798
Продажби	-	-	-
На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016	3.242.352	-	3.242.352
Депрецијација за годината	2.164.668	-	2.164.668
На 31 декември 2016	5.407.020	-	5.407.020
Нето евидентирана вредност			
На 01 Јануари 2015	73.055.514	-	73.055.514
На 31 декември 2015	83.040.566	-	83.040.566
На 31 декември 2016	80.975.002	-	80.975.002

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

На 31 декември 2016 година Друштвото има градежни објекти кои служат за вршење на дејноста и истите ги евидентира согласно сметководствените политики, според нивната ревалоризациона вредност, утврдена по пат на процена извршена од независен овластен проценител, намалена за вредноста на акумулираната депрецијација.

8 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2016 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 13.447.505 денари (2015: 15.333.996 денари) се однесуваат на депозит во Националното Биро за Осигурување за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебна сметка во банка. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

9 Останати финансиски вложувања

	2016	2015
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	140.370.119	154.888.943
Финансиски вложувања расположливи за тргување	52.602.412	35.521.464
Депозити, заеми и останати пласмани	154.182.372	169.321.950
	347.154.903	359.732.357
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање		
	2016	2015
Државни записи	141.770.000	155.860.000
Одложени приходи од камата	(1.399.881)	(971.057)
Должнички хартии од вредност со рок на	140.370.119	154.888.943
Котирани	-	-
Некотирани	140.370.119	154.888.943
	140.370.119	154.888.943

Вложувањата кои се чуваат до доспевање претставуваат државни записи издадени од Министерство за финансии на Република Македонија, кои доспеваат во период до една година и носат камата од 2.0%-2.6% на годишно ниво (2015: 1.5%-1.7% на годишно ниво).

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Финансиски вложувања за тргувања, Депозити, заеми и останати пласмани

	2016	2015
Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат до 1 година		
-во денари - каматна стапка 2.0%-3.0% (2015: 1.80%-2.60%)	154.000.000	169.000.000
-во странска валута	-	-
Останати пласмани	182.372	321.950
	154.182.372	169.321.950
Финансиски вложувања за тргување		
- должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
-должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
- акции и удели и останати сопственички инструменти	-	-
- акции и удели во инвестициски фондови	52.602.412	35.521.464
Вкупно финансиски вложувања	347.154.903	359.732.357

10 Побарувања

	2016	2015
Побарувања произлезени од договори за	90.233.887	98.824.380
Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од договори за осигурување	(58.167.806)	(55.939.479)
	32.066.081	42.884.901
Побарувања од застапници и посредници	1.379.268	3.177.316
	1.379.268	3.177.316
Останати побарувања од непосредни работи	45.323.173	34.536.720
Намалено за: Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи	(32.005.291)	(21.829.994)
	13.317.882	12.706.726
Побарувања по основ на камати од Национално биро за осигурување	552.921	615.898
Побарувања по основ на камати од останати финансиски вложувања	366.454	92.978
	919.375	708.876
Дадени аванси		
Побарувања од вработени	62.822	3.433
Побарувања од купувачи	245.848	289.410
Побарувања за повеќе платен данок на	1.161.604	1.100.014
Останати побарувања	2.502.105	3.341.935
	3.972.379	4.734.792
Вкупно побарувања	51.654.985	64.212.611

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувањата произлезени од договори за осигурување со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи (во Денари):

	2016			2015		
	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
До 30 дена	7.487.360	-	7.487.360	15.821.622	-	15.821.622
31-60 дена	3.039.696	(303.970)	2.735.726	5.623.749	(562.356)	5.061.393
61-120 дена	6.610.739	(2.049.329)	4.561.410	6.649.980	(2.062.843)	4.587.137
121-270 дена	9.983.783	(5.091.729)	4.892.054	8.453.989	(4.298.073)	4.155.916
271-365 дена	2.852.713	(2.025.426)	827.287	10.863.744	(7.709.481)	3.154.263
над 365	48.697.352	(48.697.352)	-	41.306.726	(41.306.726)	-
Доспеани побарувања	78.671.643	(58.167.806)	20.503.837	88.719.810	(55.939.479)	32.780.331
Недоспеани побарувања	12.941.512	-	12.941.512	13.281.886	-	13.281.886
	91.613.155	(58.167.806)	33.445.349	102.001.696	(55.939.479)	46.062.217

Анализата на старосната структура на останати побарувања од непосредни работи со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи (во Денари):

	2016			2015		
	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
До 30 дена	25.789	-	25.789	1.055.480	-	1.055.480
31-60 дена	149.470	(14.947)	134.523	64.990	(6.499)	58.491
61-120 дена	633.390	(196.351)	437.039	238.516	(73.940)	164.576
121-270 дена	742.569	(378.710)	363.859	1.774.647	(905.070)	869.577
271-365 дена	1.973.488	(1.401.176)	572.312	560.849	(398.203)	162.646
Над 365 дена	30.014.106	(30.014.106)	0	20.446.282	(20.446.282)	-
Доспеани побарувања	33.538.812	(32.005.290)	1.533.522	24.140.764	(21.829.994)	2.310.770
Недоспеани побарувања	11.784.360	-	11.784.360	10.395.956	-	10.395.956
Останати побарувања од непосредни работи	45.323.172	(32.005.290)	13.317.882	34.536.720	(21.829.994)	12.706.726

Резервирање поради обезвреднување и оштетувања поради ненајлајливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања произлезени од договори за осигурување во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	77.769.473	62.599.445
Дополнителна исправка за годината на побарувањата по договори за осигурување (Белешка 26)	2.228.327	9.519.719
Дополнителна исправка за годината на регресните побарувања (Белешка 27)	10.175.296	5.650.309
На 31 декември	90.173.096	77.769.473

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

11 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)

	Опрема
Набавна вредност	
На 01 јануари 2015	29.555.010
Зголемување	2.556.892
Продажба	(4.065.484)
На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016	28.046.418
Зголемување	1394.349
Продажба	(615.000)
На 31 декември 2016	28.825.767
Акумулирана депрецијација	
На 01 јануари 2015	18.022.754
Депрецијација за годината	3.968.038
Продажба	(2.114.600)
На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016	19.876.192
Депрецијација за годината	3.208.706
Продажба	(197.313)
На 31 декември 2016	22.887.585
Нето евидентирана вредност	
На 1 Јануари 2015	11.532.256
На 31 декември 2015	8.170.226
На 31 декември 2016	5.938.182

Залог врз опрема

На 31 декември 2016 и 2015 година Друштвото нема дадена под залог опрема и истата во целост се користи за вршење на дејноста на Друштвото.

12 Парични средства и останати парични еквиваленти

	2016	2015
Парични средства во банка		
-во денари	3.809.049	6.871.039
-во странска валута	19	56.454
Парични средства во благајна	7.628	279.207
	3.816.696	7.206.700

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

13 Активни временски разграничувања

Одложени трошоци за стекнување

Со состојба на 31 декември 2016 година и 2015, одложените трошоци за стекнување по класи на осигурување се како што следи:

	2016	2015
01 - незгода	1.397.417	1.543.544
02 - каско	1.253.987	1.506.216
07 - карго	-	761
89 - имот	1.435.461	1.218.396
10 - АО	41.382.055	43.880.284
13 - одговорност	301.733	249.288
18 - туристичка	543.308	365.704
Вкупно	46.313.961	48.764.193

Промените во текот на годината на одложените трошоци за стекнување се прикажани во трошоците за стекнување (Белешка 23).

14 Капитал и резерви

На 31 декември 2016 година акционерскиот капитал се состои од 350.000 обични акции (2015: 300.000) со номинална вредност од 10 Евра по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е Анонимно друштво за осигурување АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија.

Законски и статистички резерви

Според законската регулатива Друштвото пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

15 Бруто технички резерви

	2016			2015		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Преносна премија	159.371.907	-	159.371.907	160.181.182	-	160.181.182
<i>Резерви за преносна премија</i>	<i>159.371.907</i>	<i>-</i>	<i>159.371.907</i>	<i>160.181.182</i>	<i>-</i>	<i>160.181.182</i>
Пријавени штети	116.341.003	-	116.341.003	144.924.059	-	144.924.059
Настанати, но непријавени штети	46.797.518	-	46.797.518	57.208.362	-	57.208.362
Резерви на индиректни трошоци	1.487.969	-	1.487.969	1.897.596	-	1.897.596
Резерви за директни трошоци	815.693	-	815.693	2.021.324	-	2.021.324
<i>Резерви за штети</i>	<i>165.442.183</i>	<i>-</i>	<i>165.442.183</i>	<i>206.051.341</i>	<i>-</i>	<i>206.051.341</i>
Состојба на 31 декември	324.814.090	-	324.814.090	366.232.523	-	366.232.523

Резерви за преносна премија

	2016			2015		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 01 јануари	160.181.182	-	160.181.182	186.601.799	-	186.601.799
Полисиран а премија во тековната година	323.538.335	(11.008.131)	312.530.204	357.716.335	(11.335.069)	346.381.266
Заработена премија во тековната година	(324.347.610)	11.008.131	313.339.479	(384.136.952)	11.335.069	(372.801.883)
Состојба на 31 декември	159.371.907	-	159.371.907	160.181.182	-	160.181.182

Резерви за штети

	2016			2015		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 01 јануари	206.051.341	-	206.051.341	183.754.047	-	183.754.047
Настанати, пријавени штети (Белешка 21)	(28.583.057)	-	-28.583.057	31.441.022	-	31.441.022
Настанати, но непријавени штети (Белешка 21)	(10.410.844)	-	-10.410.844	(8.312.519)	-	(8.312.519)
Резерви на индиректни трошоци (Белешка 21)	(409.626)	-	-409.626	(167.474)	-	(167.474)
Резерви на директни трошоци (Белешка 21)	(1.205.632)	-	-1.205.632	(663.735)	-	(663.735)
Состојба на 31 декември	165.442.183	-	165.442.183	206.051.341	-	206.051.341

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2016 година:

	Осигуру- вање од незгода	Авто- одговорност	Каско на моторни возила	Зелен картон	Осигурува- ње на стока во превоз	Осигурува- ње на имот од пожар	Други осигуру- вања на имот	Патничко осигурување	Здрав- ствено осигуру- вање	Гранични полиси	Други осигуру- вања	Вкупно
Резервирања за преносна премија	(752.688)	584.037	2.595	(789.455)	(40.412)	(2.281.166)	2.304.253	(38.625)	-	(74.197)	276.383	(809.275)
Преносна премија за реосигурителот									-			
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	(752.688)	584.037	2.595	(789.455)	(40.412)	(2.281.166)	2.304.253	(38.625)	-	(74.197)	276.383	(809.275)
Резерви за штети	696.600	(36.353.000)	(767.124)	(1.745.538)	479.329	(2.776.929)		(207.093)	-	0	64.597	(40.609.158)
Пренесен дел на реосигурителот									-			
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	696.600	(36.353.000)	(767.124)	(1.745.538)	479.329	(2.776.929)	0	(207.093)	-	0	64.597	(40.609.158)
	(56.088)	(35.768.963)	(764.529)	(2.534.993)	438.917	(5.058.095)	2.304.253	(245.718)	-	(74.197)	340.980	(41.418.433)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2015 година:

	Осигуру- вање од незгода	Авто- одговорност	Каско на моторни возила	Зелен картон	Осигурува- ње на стока во превоз	Осигурува- ње на имот од пожар	Други осигуру- вања на имот	Патничко осигурување	Здрав- ствено осигуру- вање	Гранични полиси	Други осигуру- вања	Вкупно
Резервирања за преносна премија	(1.980.077)	(23.317.019)	(1.588.679)	(1.590.509)	(27.191)	1.711.531	394.719	426.155	-	(103.221)	(346.326)	(26.420.617)
Преносна премија за реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	(1.980.077)	(23.317.019)	(1.588.679)	(1.590.509)	(27.191)	1.711.531	394.719	426.155	-	(103.221)	(346.326)	(26.420.617)
Резерви за штети	(582.423)	21.997.408	(218.436)	4.930.699	-	(3.877.461)	-	180.957	-	-	(133.450)	22.297.294
Пренесен дел на реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	(582.423)	21.997.408	(218.436)	4.930.699	-	(3.877.461)	-	180.957	-	-	(133.450)	22.297.294
	(2.562.500)	(1.319.611)	(1.807.115)	3.340.190	(27.191)	(2.165.930)	394.719	607.112	-	(103.221)	(479.776)	(4.123.323)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

16 Обврски

	2016	2015
Обврски спрема соосигуреници за штети		
Обврски спрема соосигуреници за штети	8.317.470	907.991
	8.317.470	907.991
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	10.305.631	7.568.295
	10.305.631	7.568.295
Останати обврски од непосредни работи на осигурување		
Обврски за провизија по основ на работи за посредување и застапување	2.042.558	551.581
Обврски по основ на противпожарен придонес	595.683	465.158
Обврски спрема фонд за здравство	1.484.149	1.517.452
Обврски за придонес за безбедност во сообраќајот	69.428	102.403
	4.191.818	2.636.594
Обврски по основ на финансиски вложувања		
Обврски по основ на краткорочни заеми		
Останати обврски		
Обврски спрема добавувачи во земјата	5.759.682	8.008.036
Обврски спрема работниците	4.744.916	4.351.712
Обврски спрема надзорен одбор	1.600.471	616.587
Обврски за надоместоци по основ на договор на дело	55.350	
Останати обврски	2.867.373	109.843
	15.027.792	13.086.178
Вкупно обврски	37.842.711	24.199.058

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

17 Заработена премија (нето приходи од премија)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2016 година

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	13.631.000	(752.688)	-	-	14.383.688
Автоодговорност	212.145.335	584.036	1.807.608	-	209.753.691
Каско на моторни возила	11.465.000	2.595	630.375	-	10.832.030
Зелен картон	56.557.000	(789.455)	5.276.700	-	52.069.755
Осигурување на стока во превоз	-	(5.223)	-	-	5.223
Осигурување на имот од пожар	6.588.000	(2.281.166)	1.105.752	-	7.763.414
Други осигурувања на имот	11.399.000	2.304.253	2.187.696	-	6.907.051
Патничко осигурување	6.013.000	(38.625)	-	-	6.051.625
Општа Одговорност	2.664.000	281.607	-	-	2.382.393
Гранични полиси	1.940.000	(74.197)	-	-	2.014.197
Други осигурувања	1.136.000	(40.412)	-	-	1.176.412
Вкупно премии	323.538.335	(809.275)	11.008.131	-	313.339.479

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2015 година

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	15.568.000	1.980.077	-	-	17.548.077
Автоодговорност	231.119.335	23.317.019	(1.377.600)	-	253.058.754
Каско на моторни возила	12.594.000	1.588.679	(1.092.241)	-	13.090.438
Зелен картон	63.148.000	1.590.509	(5.636.476)	-	59.102.033
Осигурување на стока во превоз	(20.000)	27.191	-	-	7.191
Осигурување на имот од пожар	7.821.000	(1.711.531)	(1.105.752)	-	5.003.717
Други осигурувања на имот	15.009.000	(394.719)	(2.123.000)	-	12.491.281
Патничко осигурување	6.466.000	(426.155)	-	-	6.039.845
Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
Гранични полиси	2.361.000	103.221	-	-	2.464.221
Други осигурувања	3.650.000	346.326	-	-	3.996.326
Вкупно премии	357.716.335	26.420.617	(11.335.069)	-	372.801.883

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

18 Приходи од вложувања

	2016	2015
Приходи од камати од државни записи	3.202.614	3.570.946
Приходи од камати од орочени депозити во банки	3.357.806	4.433.772
Приходи од камати од Гарантен Фонд	552.921	615.898
Приходи од курсни разлики	41.474	14.892
Приходи од камати од тековни сметки во банки	994	2.120
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност	580.948	521.464
Капитална добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	83.678
	7.736.757	9.242.770

19 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2016	2015
Приходи од регреси	3.438.676	5.770.809
Останати осигурително технички приходи	652.987	533.108
	4.091.663	6.303.917

20 Останати приходи

	2016	2015
Приходи од продажба на основни средства	375.150	1.953.570
Приходи по основ на задршки од плата	194.043	1.082.305
Приходи од пресметка на штети од Национално биро за осигурување	835.069	922.786
Останати приходи	259.511	58.014
	1.663.773	4.016.675

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

21 Настанати штети (нето трошоци за штети)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Настанати, исплатени штети во тековната година	181.279.980	178.500.166	-	(2.829.000)	181.279.980	175.671.166
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети (Белешка 15)	(28.583.057)	31.441.022	-	-	(28.583.057)	31.441.022
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети (Белешка 15)	(10.410.844)	(8.312.519)	-	-	(10.410.844)	(8.312.519)
Промени во резервите за индиректни трошоци (Белешка 15)	(409.626)	(167.474)	-	-	(409.626)	(167.474)
Промени во резервите за директни трошоци (Белешка 15)	(1.205.631)	(663.735)	-	-	(1.205.631)	(663.735)
Приходи од регресни побарувања	(12.728.512)	(6.571.230)	-	-	(12.728.512)	(6.571.230)
	127.942.310	194.226.230	-	(2.829.000)	127.942.310	191.397.230

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2016 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во платените штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Нето
Осигурување од незгода	7.293.000	696.599	-	-	7.989.599
Автоодговорност	123.335.980	(36.353.000)	-	-	86.982.980
Каско на моторни возила	8.295.000	(767.124)	-	-	7.527.876
Зелен картон	31.765.000	(1.745.538)	-	-	30.019.462
Осигурување на стока во превоз	-	-	-	-	-
Осигурување на имот од пожар	1.299.000	(2.776.929)	-	-	(1.477.929)
Други осигурувања на имот	8.532.000	-	-	-	8.532.000
Патничко осигурување	520.000	(207.093)	-	-	312.907
Општа Одговорност	16.000	64.597	-	-	80.597
Гранични полиси	26.000	-	-	-	26.000
Други	198.000	479.330	-	-	677.330
Вкупно	181.279.980	-40.609.158	-	-	140.670.822

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2015 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигури- телите во платените штети	Учество на реосигу- рителите во променит е во резервите за штети	Нето
Осигурување од незгода	4.437.000	(582.422)	-	-	3.854.578
Автоодговорност	136.234.166	21.997.407	-	-	158.231.573
Каско на моторни возила	10.807.000	(218.436)	(2.829.000)	-	7.759.564
Зелен картон	18.881.000	4.930.699	-	-	23.811.699
Осигурување на стока во превоз	-	-	-	-	-
Осигурување на имот од пожар	2.480.000	(2.590.337)	-	-	(110.337)
Други осигурувања на имот	4.991.000	(1.287.124)	-	-	3.703.876
Патничко осигурување	362.000	180.957	-	-	542.957
Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
Гранични полиси	-	-	-	-	-
други	308.000	(133.450)	-	-	174.550
Вкупно	178.500.166	22.297.294	(2.829.000)	-	197.968.460

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

22 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2016	2015
Останати трошоци за бонуси и попусти	5.016.076	4.804.154
	5.016.076	4.804.154

23 Трошоци за стекнување

	2016	2015
Трошоци за промотивни цели	35.033.358	37.349.690
Трошоци за вработени и продажба	23.905.147	28.348.736
Провизија	31.022.007	33.975.908
Маркетинг и трошоци за нови продукти	1.263.121	2.304.123
Промена во одложени трошоци за стекнување (Белешка 13)	2.450.232	3.096.100
Трошоци за продадени полиси	543.907	1.149.252
	94.217.772	106.223.809

Трошоците за провизии од основно неживотно осигурување во 2016 и 2015 година се прикажани како што следува:

	2016	2015
Провизија		
Осигурително брокерски друштва	28.772.245	31.572.046
Застапници во осигурување	1.447.440	1.606.889
Туристички агенции	802.322	796.973
	31.022.007	33.975.908

24 Административни трошоци

	2016	2015
Трошоци за вработени	35.447.764	38.198.037
- илалити администирација	28.659.401	37.149.061
- осигурувањето и трошоци за вработени	6.788.363	1.048.976
Закупнина	9.148.643	8.872.614
Трошоци за членови на органи на управување	3.025.824	3.425.084
Амортизација и депрецијација	6.346.494	6.864.568
Телефонски трошоци	3.325.894	3.049.500
Потрошена електрична енергија	1.891.752	2.327.296
Трошоци за услуги од физички лица	885.510	1.912.196
Трошоци за гориво	841.609	1.152.383
Трошоци за судски такси и извршители	1.565.046	1.743.757
Трошоци за одржување	1.662.187	1.912.746
Нето-евидентирани вредност на отпишана опрема	396.669	309.368
Останати трошоци	6.588.096	3.466.023
	71.125.488	73.233.572

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Трошоци за вработените

Трошоците за вработените во Друштвото се евидентираат одделно, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци (Белешка 23 и 24).

	2016	2015
Нето плати за вработените	41.904.209	43.989.499
Даноци и придонеси од плати	17.448.702	21.508.298
	59.352.911	65.497.797

25 Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

	2016	2015
Национално биро за осигурување	7.881.412	10.587.820
Трошоци по основ на противпожарен придонес	7.902.068	9.067.133
Агенција за супервизија на осигурувањето	3.057.892	2.729.092
Останати надомести и придонеси	2.571.186	3.509.577
	21.412.558	25.893.622

26 Вредносно усогласување на побарувања по основ на премија

	2016	2015
Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници (Белешка 10)	2.228.327	9.519.719
Траен отпис на застарени побарувања		5.536
	2.228.327	9.525.255

27 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2016	2015
Дополнителна исправка на вредноста на регресните побарувања (Белешка 10)	10.175.296	5.650.309
Дополнително утврдени расходи од минати години	2.017.662	3.919.198
Платени казни и надоместоци	381.768	1.552.875
Останати трошоци	417.689	2.006.465
	-	-
	12.992.415	13.128.847

28 Данок на добивка односно загуба

	2016	2015
Тековен даночен трошок	-	-
Даночен кредит за расходи со одложено признавање	-	-
	-	-

29 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

	2016	2015
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	(8.242.680)	(32.123.252)
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето (загуба) / добивка која припаѓа на имателите на обични акции	(8.242.680)	(32.123.252)

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Пондериран просечен број на обични акции	350.000	300.000
Основна заработка/(загуба) по акција (Денари по акција)	(23,55)	(107,08)

30 Потенцијални и превземен обврски

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година.

31 Усогласеност со законска регулатива

На 31 декември 2016 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето во врска со покривање на маргината на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за Супервизија на осигурување, како и средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

Трансакции со поврзани лица

Трансакции со АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија и нејовите акционери

Друштвото е во целосна сопственост на Анонимно друштво за осигурување АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија и неговите акционери.

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија и неговите акционери во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2016	Матично друштво	Клучен раководен кадар
Вкупно средства	697.931	-
Побарувања	697.931	-
-Побарувања по основ на регрес	498.330	-
-Останати побарувања	199.601	-
Вкупно обврски	56.416.531	-
Обврски	-	-
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	10.305.631	-
-Обврски по основ на финансиски вложувања	46.110.900	-
Вкупно приходи	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	3.025.824
Вкупно расходи	-	3.025.824

31 декември 2015	Матично друштво	Клучен раководен кадар
Вкупно средства	375.042	-
Побарувања	375.042	-
-Побарувања по основ на регрес	175.441	-
-Останати побарувања	199.601	-
Вкупно обврски	84.561.670	-
Обврски	-	-
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	7.568.295	-
-Обврски по основ на финансиски вложувања	76.993.375	-
Вкупно приходи	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	3.025.814
Вкупно расходи	-	3.025.814

Во текот на 2016 година Друштвото донесе Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото на износ од 500 илјади Евра, односно од 3 милиони Евра на 3.5 милиони Евра преку издавање на нови 50.000 акции, по пат на приватна понуда, со трансформирање на заем во влог, односно преку трансформирање на 500 илјади Евра од субординиран долг во капитал.

Трансакции со Националното Биро за Осигурување на Република Македонија

	2016	2015
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.447.505	15.333.996
Побарувања од Националното Биро за Осигурување	7.126.290	9.367.835
Обврски кон Националното Биро за Осигурување	277.181	322.771
Приходи од вложувања	552.921	615.898
Приходи од обработка на штети	647.536	405.900
Приходи од реализирани регресни побарувања	2.738.401	5.294.195
Трошоци	7.557.284	10.587.820

Белешки кои финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2016 година

32 Настани после датумот на известување

По денот на изготвување на извештајот за финансиска состојба не се случиле настани од материјално значење, а кои имаат влијание на финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2016.

ЕМБС: 06224695

Целосно име: Друштво за осигурување АЛБСИГ

АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.560.938,00			1.623.466,00
3	- - Останати нематеријални средства	1.560.938,00			1.623.466,00
4	- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	86.913.184,00			91.210.792,00
5	- - Недвижности (006+007)	80.975.002,00			83.040.566,00
7	- - Градежни објекти	80.975.002,00			83.040.566,00
8	- - Постројки и опрема	4.515.995,00			5.513.425,00
9	- - Транспортни средства	1.422.187,00			2.656.801,00
13	- - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	360.602.408,00			375.066.353,00
15	- - II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	13.447.505,00			15.333.996,00
20	- - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	13.447.505,00			15.333.996,00
21	- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	347.154.903,00			359.732.357,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	192.972.531,00			190.410.407,00
23	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	140.370.119,00			154.888.943,00
24	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	140.370.119,00			154.888.943,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	52.602.412,00			35.521.464,00
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	52.602.412,00			35.521.464,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	154.182.372,00			169.321.950,00
36	- - Депозити	154.000.000,00			169.000.000,00
39	- - Останати пласмани	182.372,00			321.950,00
50	- - Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	1.161.604,00			
51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	51.654.985,00			64.212.611,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	33.445.349,00			46.062.217,00
53	- - Побарувања од осигуреници	32.066.081,00			42.884.901,00
54	- - Побарувања од застапници и од посредници	1.379.268,00			3.177.316,00
57	- - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	18.209.636,00			18.150.394,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	13.317.882,00			12.706.726,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	919.375,00			708.876,00
61	- - Останати побарувања	3.972.379,00			4.734.792,00
62	- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	3.816.696,00			7.206.700,00

63	- - 3. ЗАЛИХИ	866.498,00	852.160,00
65	- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	46.313.961,00	48.764.193,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	552.890.274,00	588.936.275,00
67	- - J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	21.737.362,00	3.696.083,00
68	- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071- 072+073+074+079-080+081-082)	142.228.181,00	119.623.461,00
69	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	214.881.483,00	184.034.083,00
73	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	15.587.797,00	15.587.797,00
80	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	79.998.419,00	47.875.167,00
82	- - X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	8.242.680,00	32.123.252,00
85	- - Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	46.110.900,00	76.993.375,00
86	- - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	324.814.090,00	366.232.523,00
87	- - Бруто резерви за преносни премии	159.371.907,00	160.181.182,00
89	- - Бруто резерви за штети	165.442.183,00	206.051.341,00
94	- - Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	603.411,00	
96	- - Останати резервирања за ризици и неизвесности	603.411,00	
99	- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	38.041.718,00	24.565.460,00
100	- - I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	8.317.470,00	907.991,00
101	- - Обврски спрема осигуреници	8.317.470,00	907.991,00
104	- - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	10.305.631,00	7.568.295,00
105	- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	19.418.617,00	16.089.174,00
107	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	4.191.818,00	2.636.594,00
109	- - Тековни даночни обврски	199.007,00	366.402,00
110	- - Останати обврски	15.027.792,00	13.086.178,00
112	- - S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.091.974,00	1.521.456,00
113	- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	552.890.274,00	588.936.275,00
114	- - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	21.737.362,00	3.696.083,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	326.831.672,00			392.365.245,00
202	- - I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	313.339.479,00			372.801.883,00
203	- - Бруто полисирана премија за осигурување	323.538.335,00			357.716.335,00
207	- - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	11.008.131,00			11.335.069,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	-809.275,00			-26.420.617,00
211	- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	7.736.757,00			9.242.770,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	7.736.757,00			9.242.770,00
220	- - Приходи од камати	7.114.334,00			8.622.736,00
221	- - Приходи по основ на курсни разлики	41.475,00			14.892,00
223	- - Нереализирани добивки од вложувања	580.948,00			521.464,00
224	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)				83.678,00
226	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				83.678,00

234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	4.091.663,00	6.303.917,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	1.663.773,00	4.016.675,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	335.074.352,00	424.488.497,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	127.942.310,00	191.397.230,00
238	- - Бруто исплатени штети	181.279.980,00	178.500.166,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	12.728.512,00	6.571.230,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија		2.829.000,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети	-40.609.158,00	22.297.294,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	5.016.076,00	4.804.154,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	5.016.076,00	4.804.154,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	165.343.260,00	179.457.381,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	94.217.772,00	106.223.809,00
263	- - Провизија	31.022.007,00	33.975.908,00
264	- - Останати трошоци	36.840.386,00	40.803.065,00
265	- - Промена во одложените трошоци за стекнување	2.450.232,00	3.096.100,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	23.905.147,00	28.348.736,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	71.125.488,00	73.233.572,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	6.346.494,00	6.864.568,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	36.549.508,00	38.198.037,00
270	- - Плати и надоместоци	25.016.813,00	25.525.231,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.013.881,00	2.171.335,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.417.070,00	9.452.495,00
274	- - Останати трошоци за вработените	1.101.744,00	1.048.976,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	885.510,00	1.912.196,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	27.343.976,00	26.258.771,00
277	- - Трошоци за услуги	17.855.674,00	17.361.863,00
278	- - Материјални трошоци	3.910.023,00	4.687.142,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	5.578.279,00	4.209.766,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	139.406,00	282.008,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	139.406,00	282.008,00
289	- - Расходи за курсни разлики	139.406,00	282.008,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	21.412.558,00	25.893.622,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	21.412.558,00	25.893.622,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	15.220.742,00	22.654.102,00

302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	2.228.327,00	9.525.255,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	12.992.415,00	13.128.847,00
307	- - Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	8.242.680,00	32.123.252,00
311	- - Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	8.242.680,00	32.123.252,00
316	- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	8.242.680,00	32.123.252,00
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	116,00	116,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
330	- - Загуба за годината	8.242.680,00	32.123.252,00
351	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	8.242.680,00	32.123.252,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	5.479.482,00			4.568.888,00
615	- - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.918.544,00			2.945.422,00
616	- - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	1.560.938,00			1.623.466,00
625	- - Набавна вредност на градежни објекти	86.512.534,00			86.512.534,00
627	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти	5.537.532,00			3.471.968,00
628	- - Сегашна вредност на градежни објекти (< = АОП 007 од БС)	80.975.002,00			83.040.566,00
629	- - Набавна вредност на постројки и опрема				22.917.708,00
630	- - Акумулирана амортизација на постројки и опрема				17.404.283,00
632	- - Сегашна вредност на постројки и опрема (< = АОП 008 од БС)				5.513.425,00
641	- - Набавна вредност на транспортни средства	5.326.245,00			5.941.245,00
643	- - Акумулирана амортизација на транспортни средства	3.904.048,00			3.284.444,00
644	- - Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	1.422.187,00			2.656.801,00
653	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни) (< или = АОП 020 од БС)	13.447.505,00			15.333.996,00
656	- - Краткорочни депозити (< или = АОП 036 од БС)	154.000.000,00			169.000.000,00
663	- - Останати пласмани депозити и заеми (< или = АОП 039 од БС)	182.372,00			321.950,00
670	- - Побарувања од купувачи (< или = АОП 061 од БС)	3.972.379,00			4.734.792,00
671	- - Парични средства во банка и во благајна (< или = АОП 062 од БС)	3.816.696,00			7.206.700,00
682	- - Обврски спрема добавувачи (< или = АОП 110 од БС)	15.027.792,00			13.086.178,00
684	- - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност (= АОП 275 од БУ)	885.510,00			1.912.196,00
685	- - Трошоци за наемнини (< или = АОП 277 од БУ)	9.148.643,00			8.872.614,00

686	- - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	982.780,00	1.006.680,00
687	- - Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	103.558,00	100.801,00
688	- - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.325.894,00	3.049.500,00
689	- - Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.662.187,00	1.912.746,00
690	- - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	1.605.076,00	2.566.676,00
691	- - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.189.225,00	2.093.636,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	663.372,00	937.182,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	1.891.752,00	2.327.296,00
695	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	543.907,00	998.669,00
697	- - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	47.070,00	22.680,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	396.669,00	309.368,00
699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	841.609,00	1.152.383,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	69.551,00	88.817,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	741.202,00	151.954,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279од БУ)	3.025.824,00	3.425.084,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	101.430,00	25.894,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.134.842,00	406.938,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	73.000,00	199.897,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	120,00	116,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	326.831.672,00			

Потпишано од:

Selaudin Imami

s.imami@albsig.com.mk

CN=KIBS Qualified Certificate Services CA, OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Terms of use at <https://ca.kibs.com.mk/repository/rpa> (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK KIBS Qualified Certificate Services CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 ГОДИНА
АЛБСИГ АД Скопје

Една грижа помалку...



СОДРЖИНА

- 1. ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО**
- 2. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО**
- 3. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ**
- 4. ОДНОСИ СО МАТИЧНОТО ДРУШТВО**
- 5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО**
- 6. ОПШТО ЕКОНОМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ**
- 7. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА**
- 8. КЛАСИ И УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ**
- 9. МЕРКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**
- 10. ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА**
- 11. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ**
- 12. ИЗМЕНИ ВО ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ВО РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА**
- 13. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО**
- 14. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**
- 15. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**
- 16. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**
- 17. РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО**
- 18. НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

❖ **ПРОФИЛ на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје**

Полн назив на Друштвото	Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје
Скратен назив на Друштвото	АЛБСИГ АД Скопје
Седиште	Ул. 1737 бр. 32, Скопје, Центар
Правен статус	АД
Датум на упис во ЦРМ	26.04.2007
Матичен број	6224695
Даночен број	4030007634049
Големина на субјектот	Голем
Приоритетна дејност	65.12 – Неживотно осигурување
Веб страна	www.albsig.com.mk
Овластен ревизор	Ернест и Јанг, Скопје Адреса: бул.8-ми Септември 18/3-4, 1000 Скопје – Карпош Одлука на Собрание на Акционери бр. 0201-02/09 од 18.05.2016.

❖ **АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО**

Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) е основано од страна на Анонимното друштво за осигурување „АЛБ-СИГУРАЦИОН“ од Тирана, Албанија, кое поседува 100% од Основната главнина (Капиталот) на Друштвото.

Вкупно Основната главнина на Друштвото изнесува 3.500.000 Евра.

Основната главнина на Друштвото е поделена на 350.000 обични акции.

АЛБСИГ АД Скопје има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи на осигурување бр. 11-4868/12 од 23.04.2007 година од страна на Министерството за финансии на Р. Македонија и со работа започна на 26.04.2007 година.

❖ **ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ**

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурување, Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје има воспоставено двостепен систем на управување кој се остварува преку Надзорен одбор и Управен одбор на Друштвото, како и Собрание на Акционери како највисок орган на Друштвото.

Акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права преку **Собранието на акционери**. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото. Во текот на 2016 година одржани се 2 седници на Собранието на акционери на Друштвото и тоа:

- ***Седница на Собрание на акционери одржана на ден 02.03.2016 година***

На оваа седница на Собрание е донесена Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото, со трансформирање на заем во влог преку издавање на нова емисија по пат на приватна понуда при што се изврши и промена на Статутот на Друштвото во делот кој ја предвидува основната главнина и бројот на акции на Друштвото.

- ***Седница на Годишно Собрание на Акционери за 2015 година, одржана на 18.05.2016 година***

❖ **НАДЗОРЕН ОДБОР**

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор на АЛБСИГ АД Скопје и во тие рамки спроведува увид и проверка во книгите и документите на Друштвото како и во извештаите, актите и документите на Управниот одбор, утврдување на деловна политика на Друштвото, усвојување на деловните програми и плановите за дејствување како и презема други мерки и усогласување на работењето на Друштвото со Законски и подзаконски прописи.

Надзорниот одбор на Друштвото е составен од три члена:

Г-дин Шефќет Кастрати – Претседател на Надзорен одбор

Г-ѓа Наташа Доќина – Член на Надзорен одбор

Г-дин Бајрам Џаја – Член на Надзорен одбор

Во текот на 2016 година, **Надзорниот одбор на Друштвото** одржа 13 седници на кои беа разгледани значајни прашања од работењето на Друштвото, односно беше разгледувана деловната политика, резултатите од работењето и беа донесувани или одобрувани општи Акти на Друштвото.

❖ **УПРАВЕН ОДБОР**

Управниот одбор го застапува Друштвото како највисок орган на управување а неговите одговорности и должности се определени и дефинирани во Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурување, како и со Подзаконските акти донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, дополнително истите се определени во Статутот на Друштвото и другите Акти на Друштвото.

Управниот одбор на Друштвото е составен од три члена и тоа:


Г-дин Арбен Брешани – Претседател на Управен одбор, именуван на оваа функција со Одлука на Надзорен одбор од 29.04.2015 година.

Г-дин Селаудин Имами – Член на Управен одбор, именуван на оваа функција со Одлука на Надзорен одбор од 01.10.2015 година.

Г-дин Нуредин Џелили – Член на Управен одбор, именуван на оваа функција со Одлука на Надзорен одбор од 28.03.2016 година.

Во текот на 2016 година, Управниот одбор како највисок орган на управување на Друштвото одржа вкупно 19 седници во променлив состав односно до 27.04.2016 година како членови на Управен одбор дејствуваа: Г-дин Арбен Брешани и Г-дин Селаудин Имами додека по овој датум се пополнува составот на Управниот одбор на Друштвото со добивање на Согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување за назначување на Г-дин Нуредин Џелили за член на Управен одбор. На седниците на Управниот одбор се носеа одлуки за спроведување на деловната политика, се разгледуваа резултатите од работењето и се донесуваа општите Акти на Друштвото во согласност со Законот за супервизија на осигурување и останатите важечки Закони со кои е регулирано работењето на друштвата за осигурување во Р. Македонија.

Согласно овластувањата, одговорностите и ангажираноста на членовите на Надзорниот одбор и на членовите на Управниот одбор на Друштвото во текот на 2016 година, беа исплатени месечни надоместоци, плати, надоместоци на плата, персонален данок од доход и други издатоци во бруто износ од 13,4 милиони денари.



Во Друштвото е воспоставена **Внатрешна ревизија** како независна организациона единица согласно Член 123 од Законот за супервизија на осигурување и согласно донесените Правила за работа од страна на Надзорниот одбор на Друштвото со еден овластен Внатрешен ревизор – Шика Чурлинова.

❖ ОДНОСИ СО МАТИЧНОТО ДРУШТВО

Друштвото како и претходните години и во 2016 година одржуваше добри односи и постојан контакт со Матичното друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Тирана, Албанија кој истовремено претставува и Единствен акционер на АЛБСИГ АД Скопје. Поддршката на Матичното друштво кон Друштвото може да се согледа со тоа што Матичното друштво поради создавањето на подобри услови и овозможување на непречено вршење на редовното работење на Друштвото и подобро и поефикасно работење на самото Друштво, склучи Договор за заем кој потоа се трансформираше во влог преку издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда и зголемување на основната главнина на Друштвото од 3.000.000 Евра на 3.500.000 Евра.

❖ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО

Друштвото со состојба на 31.12.2016 година, својата дејност ја врши преку Генерална дирекција и 41 Подружници, распоредени низ Р. Македонија.

Во рамки на Друштвото функционираат неколку сектори и служби преку кои се вршат основните и останатите деловни функции на Друштвото:

- **Сектор за осигурување**
 - Служба за наплата на побарувања
- **Сектор за финансии и сметководство**
- **Сектор за штети**
 - Оддел за вонсудски штети
 - Оддел за спорови по штети и регреси
- **Служба за општи и правни работи**
- **Служба за информатички технологии**
- **Актуарска Служба**
- **Служба за внатрешна ревизија**

❖ ОПШТО ЕКОНОМСКО ОКРУЖУВАЊЕ

Нагласеното зголемување на конкуренцијата на Осигурителниот пазар во Република Македонија во текот на 2016 година, од една страна и слабата домашна потрошувачка, невработеноста како и ниската куповна моќ на населението, од друга страна, имаа свое влијание и врз работењето на Друштвото, состојба која се рефлектираше и врз намалувањето на нивото на остварената бруто премија како и врз остварениот технички

резултат по поделните класи на осигурување. Во таа насока, Раководството на Друштвото во 2016 година, вложи огромни напори да го задржи и следи трендот на развој на БДП во Република Македонија низ остварената продукција за 2016 година, намалувајќи го нивото на оперативните трошоци што ќе биде основна задача и во 2017 година.

❖ ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

Основна, долгорочна цел на Друштвото е остварување на позитивни резултати и остварување на нето добивка преку вршење на дејноста осигурување со максимална присутност и зацврстување на позицијата на Осигурителниот пазар во Р. Македонија, постојано подобрување и зголемување на деловниот резултат од основната дејност.

За нивно остварување како и за подобрување на целокупното работење на Друштвото, во 2016 година се направија промени, најпрво во Раководството на Друштвото и кај останатите вработени. Овие промени резултираа донекаде со подобрување на работењето на Друштвото и тоа: видливи се резултатите кај наплатата на побарувањата од полисирана премија, подобрување на ефикасноста во обработката на штети, намалувањето на трошоците на работење и иако е намалена продажбата на полиси за осигурување во споредба со претходната 2015 година и во споредба со планираното сепак се надеваме дека придонесовме за зголемување на квалитетот на услугите на осигурување и за зголемување на квалитетот на Портфолиото на осигурување на Друштвото покрај неговото проширување.

Исто така, во 2016 година, превземени се активности за постојана усогласеност на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување и Подзаконските акти произлезени од истиот и со останатите Закони, превземени се активности за зголемување на ефикасноста и рационалноста во користењето на средствата за осигурување, за унапредување на професионалноста на сите нивоа на дејствување, за подобрување на комуникација со клиентите и регулаторните тела и за подигање на свеста кај населението за согледување на потребата за заштита од ризици.

За остварување на стратешката цел потребно е да се постигне меѓу другото и континуиран раст на премијата во согласност со порастот на индексот на пазарот на осигурување, подобрување на индексот на наплатена премија, раст, градење и зајакнување на продажната мрежа, зголемување на продуктивноста и трошковната ефикасност на продажните места, намалување и рационализација на трошоците при работењето, изградба на адекватна организациска структура преку квалитетно управување со човечки ресурси и сл.

❖ КЛАСИ И УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

АЛБСИГ АД Скопје во согласност со член 5 од Законот за супервизија на осигурување и согласно Решението за издавање на дозвола за вршење на работи на осигурување, врши работи на осигурување во рамките на следните класи на осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај – НЕЗГОДА	(01)
2. Осигурување на моторни возила (каско)	(03)
3. Осигурување на шински возила (каско)	(04)
4. Осигурување на воздухоплови (каско)	(05)
5. Осигурување на стока во превоз (карго)	(07)
6. Осигурување на имот од пожар и други опасности	(08)
7. Други осигурување на имот	(09)
8. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	(10)
9. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	(11)
10. Општо осигурување од одговорност	(13)
11. Осигурување на туристичка помош	(18)

Преку континуирано работење на утврдување и согледување на потребите за осигурување во услови на техничкиот и научниот развој и во услови на движење на стандардот на граѓаните, Друштвото постојано прави напори за проширување на дејноста и продуктите за осигурување со намалување на зависноста од задолжителните осигурувања и зголемување на продажбата на доброволни продукти како приоритет број еден во идното работење на Друштвото.

❖ МЕРКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Друштвото континуирано ги идентификува, ги проценува и ги мери ризиците на кои е изложено во текот на својата работа и управува со тие ризици на тој начин кој обезбедува трајно одржување на степенот на изложеност кој нема да го загрози имотот и целокупното работење на Друштвото, начин кој обезбедува заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и други доверители на Друштвото во согласност со Законските прописи.

За управување со ризици, Друштвото има изготвена посебна Програма за управување со ризици каде што се идентификувани повеќе ризици и цели за нивна контрола и истовремено, детално се изложени и активности и постапки за контрола и управување со ризиците.

Во 2016 година, преку Матичното Друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Албанија, Друштвото склучи Договори за реосигурување за оние класи на осигурување и ризици за кои се предвидуваше дека не може со сопствени средства целосно да покрие евентуален поединечен штетен настан.

Со помош на склучените Договори за реосигурување а во согласност со Програмата за реосигурување за 2016 година, Друштвото ги постигна следните цели:

- заштита на Капиталот на Друштвото, и
- зголемување на капацитетот на Друштвото за прием во осигурување на ризици кои се над сопствениот самопридржај.

Друштвото во 2016 година е изложено на следните ризици:

- Ризикот од неадекватност на Капиталот,
- Ризикот на осигурување,
- Финансиските (Пазарни) ризици и тоа: Ризикот на ликвидност, Кредитниот ризик, Валутниот ризик, Каматниот ризик и Ризикот на фер вредност,
- Оперативни ризици и тоа: Ризикот од човечки фактор, Ризикот од методологијата во актуарството, Неадекватната контрола, Ризикот на информатичката технологија, Регулаторно-Законодавните ризици и Процесите и системите, односно неадекватните планови.

Управниот одбор и Раководството на Друштвото постојано преземаа мерки за отстранување на наведените ризици.

Друштвото води постојана сметка за потребното ниво на обемот на Капиталот, маргината на солвентност, Техничките резерви и нивното вложување и може да се заклучи дека во 2016 година, иако, со остварување на негативен финансиски резултат, загуба од 8.242.680,00 денари пред и по оданочување, Капиталот на Друштвото изнесуваше 186.778.143,00 денари, односно Друштвото имаше вишок на Капитал од 2.334.543,00 денари (38.031 Евра) во однос на Гарантниот фонд од 3 милиони Евра и усогласеност со Членот 77 Став 3 Точка 2 од Законот за супервизија на осигурување.

Исто така, Друштвото има вишок на Капитал во однос на Потребното ниво на маргина на солвентност на износ од 128.541.243,00 денари (2.090.781 Евра), односно Друштвото во текот на 2016 година целосно ја исполнува обврската од Членот 75 Став 1 од Законот за супервизија на осигурување.

Техничките резерви на 31.12.2016 година изнесуваат 324.814.090,00 денари и се состојат од:

- Резерви за преносни премии: 159.371.907,00 денари и
- Резерви за штети: 165.442.183,00 денари.

Обврската за вложување на средства барем во висина на пресметаните Нето Технички резерви е целосно исполнета на 31.12.2016 година.

❖ Политика на вложувања на средства

Друштвото управува со своите средства имајќи ги предвид ограничувањата одредени со Законот за супервизија на осигурување.

Средствата кои ги покриваат Техничките резерви во 2016 година се во рамките на дозволените вложувања. Вложувањата на средствата кои ги покриваат Нето Техничките резерви се како што следува:

- Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки: 3.816.696,00 денари;
- Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ: 154.000.000,00 денари;
- Хартии од вредност издадени од РМ или НБРМ: 140.370.119,00 денари; и
- Удели во Инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ: 52.602.412,00 денари.

Средствата за покривање на Капиталот на Друштвото во 2016 година се вложувања во Градежни објекти, односно во Деловниот простор на Седиштето на Друштвото на износ од 80.975.002,00 денари и вложувања во Гарантниот фонд на Националното биро за осигурување на износ од 13.447.505,00 денари.

❖ Сметководствени политики

Друштвото го води своето сметководство и поднесува Годишна сметка на начин определен со Законот за трговски друштва а врз основа на Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото има донесено Одлука за сметководствени политики изготвена врз основа на Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за финансиско известување и останатите Законски прописи што се во сила, како и врз основа на донесениот Правилник за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси на Друштвото и врз основа на современите сознанија за работењето на Друштвото.

Основно начело на искажувањето на податоците во Финансиските извештаи и Деловните книги на Друштвото е точното и фер презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работењето на Друштвото.

Сметководствените политики и Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси на Друштвото се применуваат конзистентно и доследно и во 2016 година.

❖ ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Друштвото на крајот од 2016 година склучи Договор за набавка на услуги за договорување на реосигурување за АЛБСИГ АД Скопје за 2017 година со Матичното

Друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Албанија со кое за набавка на услуги за реосигурување за сопствени потреби, го овласти Матичното Друштво да го договара реосигурителното покритие во име и за сметка на АЛБСИГ АД Скопје и да обезбеди и Реосигурителни договори за 2017 година согласно утврдените потреби на Друштвото.

❖ ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Во 2016 година, Друштвото нема склучено голема зделка.

❖ ИЗМЕНИ ВО ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ВО РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Во 2016 година, како што е спомнато и погоре во Извештајот, настанаа промени во Основната главнина на Друштвото со зголемување на истата за 500.000 Евра и на 31.12.2016 година, износот на Основната главнина, односно на вложениот Акционерски капитал изнесува 3.500.000 Евра и тоа има позитивно влијание на работењето и усогласеноста на Друштвото со Законските барања произлезени од Законот за супервизија на осигурување и Подзаконските акти од истиот.

❖ АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

❖ Бруто полисирана премија

Друштвото во 2016 година, оствари Бруто полисирана премија од 323.538.335,00 денари, што е помал износ од 14,23% во однос на планираното со Годишниот план на работење на Друштвото за 2016 година и помал износ од 9,55% во однос на оствареното во претходната 2015 година.

Бруто полисираната премија во 2016 година е остварена од 73.210 склучени договори за осигурување, односно полиси за осигурување по класи на осигурување што претставуваат исто така намалување од 5,3% во однос на бројот на склучени договори за осигурување во претходната 2015 година. Бројот на полиси е намален кај сите Класи на осигурување од Портфолиото на Друштвото, освен што е забележан незначителен пораст од плус 46 договори кај Класата - Незгода и плус 48 договори кај Класата - Општа одговорност.

Споредбените резултати се прикажани во Табелата што следи:

р е д. б.	Вид на осигурување	Бруто премија за 2016 година		Индекс %	остварено 2015 година	Индекс 2016/2015
		планирано	остварено			
1	Автомобилска одговорност	234.000.000	212.145.335	91	231.119.335	92
2	Зелен картон	61.500.000	56.557.000	92	63.148.000	90
3	Гранично осигурување	2.500.000	1.940.000	78	2.361.000	82
4	Патници во јавен превоз	1.300.000	872.820	67	1.276.000	68
	А. Вкупно Задолжителни	299.300.000	271.515.155	91	297.904.335	91
5	Имоти	30.900.000	17.987.000	58	22.830.000	79
6	Каско	16.500.000	11.465.000	69	12.594.000	91
7	Незгода	12.000.000	13.631.000	114	14.292.000	95
8	Општа одговорност	7.000.000	2.664.000	38	2.474.000	108
9	Патничко осигурување	8.000.000	6.013.000	75	6.466.000	93
10	Други осигурувања	3.500.000	263.180	75	1.156.000	23
	Б. Вкупно Доброволни	77.900.000	52.023.180	67	59.812.000	87
	ВКУПНО А+Б	377.200.000	323.538.335	86	357.716.335	90

Во 2016 година, имаме отстапување на остварената Бруто полисирана премија по видови на осигурувања во споредба со планираната со Годишниот план на продажба за 2016 година и со остварената Бруто полисирана премија во претходната 2015 година и тоа: неостварување од **9,28%** кај Задолжителните осигурувања и неостварување од **33,22%** кај Доброволните осигурувања во споредба со планираното со Годишниот план на продажба за 2016 година и намалување од **8,86%** кај Задолжителните осигурувања и намалување од **13,02%** кај Доброволните осигурувања во споредба со остварувањата на истите во 2015 година.

Неисполнувањето на Годишниот план за продажба за 2016 година и намалувањето на Бруто полисирана премија во споредба со 2015 година, како и намалувањата кај Бруто полисираната премија по видови, односно по Класи на осигурувања се должи главно на следното:

- Лимитираната соработка со надворешни продажни канали во првите месеци од 2016 година,
- Прекинатата соработка со Подружници/Агенти на Друштвото со остварен негативен технички резултат и недоволен процент на наплатена премија,
- Намаленото учество на тендери, претежно на Јавни набавки а со тоа и намален износ на остварена премија, заради намален РЕО лимит во одредени класи во однос на 2015 година и др.

Со овие остварувања во 2016 година, Друштвото и понатаму останува да е премногу изложено на ризиците од Задолжителните осигурувања со учество од **83,92%** во вкупно

остварената Бруто полисирана премија и посебно на Автоодговорноста која сама по себе во 2016 година опфаќа **65,57%** од севкупното Портофолио на Друштвото.

Што се однесува на техничките резултати, **Бруто техничкиот резултат** за целото Портофолио на Друштвото за 2016 година изнесува **41,63%**, а **Нето техничкиот резултат (со реосигурување)** изнесува **43,10%**, односно може да се констатира подобрување на истите за 2016 година во споредба со Техничките резултати од претходните години.

Бруто Резултатите по категории изнесуваат: 53,34% за Незгода, 62,44% за Каско, 36,93% за Имот, 40,30% за Автоодговорност и Зелен картон, 3,35% за Општа одговорност и 4,79% за Патничко осигурување.

За видовите на осигурување, каде што, Нето техничките резултати се различни од Бруто резултатите тие изнесуваат: 66,07% за Каско, 45,25% за Имот, 41,38% за Автоодговорност и Зелен картон.

❖ Штети

Бруто ликвидирани штети во 2016 година изнесуваат 181.279.980,00 денари и во споредба со износот на ликвидирани штети во 2015 година, бележат незначително зголемување од само 1,56%, меѓутоа, износите претставуваат поголемо зголемување во однос на планираниот износ за ликвидирани штети во Годишниот план за работењето на Друштвото во 2016 година, за 34,66%.

Зголемувањето на Бруто ликвидирани штети во 2016 година во однос на планираното, се должи на зацртаната стратегија и деловната политика на Друштвото за целосно постапување во согласност со Законот за супервизија на осигурување и Подзаконските акти произлезени од истиот и во согласност со останатата Законската регулатива. Табелата ја прикажува структурата на ликвидирани (нето) штети за 2016 и 2015 година по видови на осигурување:

	Вкупно ликвидирани Штети	
	2016	2015
Осигурување од незгода	7.293.000	4.437.000
Автоодговорност	123.335.980	136.234.166
Каско на моторни возила	8.295.000	10.807.000
Зелен картон	31.765.000	18.881.000
Осигурување на стока во превоз	-	-
Осигурување на имот од пожар	1.299.000	2.480.000
Други осигурувања на имот	8.532.000	4.991.000
Патничко осигурување	520.000	362.000
Општа одговорност	16.000	-
Гранични полиси	26.000	-
Други	198.000	308.000
Вкупно	181.279.980	178.500.166

Состојбата на резервирани штети во 2016 година во однос на 2015 година, односно износот од 165.442.183,00 денари на резервирани штети во 2016 година е намален за 19,71% во споредба со износот на резервирани штети во 2015 година и истиот, покрај на зголемувањето на износот на ликвидирани штети во 2016 година е резултат и на целосната примена и усогласувањето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување и со Правилникот за пресметување на технички резерви исто така.

Со зголемување на износот на ликвидирани штети и посебно на износот на исплатени штети се исполни во поголемиот дел, основната цел на Друштвото, како во претходната 2015 година, така и во тековната 2016 година, односно се надеваме дека допринесовме за подобрување на мислењето на јавноста за АЛБСИГ АД и за промовирање на потребата од осигурување во Друштвото, бидејќи исплатата на штетите е вистинската и најдобра маркетиншка страна на осигурителниот бизнис во целина.

Сменетиот начин на пристап кон нашиот осигуреник и оштетен во последните две години и постојаното одржување контакти со оштетените лица, баратели за надоместување на штети, во спроведувањето на активноста на обработка на штетите, како и коректното однесување за секоја штета според договорот за полиса ќе се продолжи да се применува во Друштвото и во иднина.

❖ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Друштвото ја заврши 2016 година со негативен финансов резултат од 8.242.680,00 денари пред и по оданочување.

Најголем импакт на остварениот резултат предизвика неостварувањето на планираната Бруто полисирана премија за 14,23% а со тоа и помалку приходи од една страна, како и зголемувањето на износот на ликвидирани штети и зголемувањето на износот на исправката на вредноста на побарувања од премија, односно на трошоците на Друштвото во 2016 година од друга страна.

Остварениот негативен резултат од 2016 година во споредба со остварениот негативен резултат од претходната 2015 година е со помал износ и може да се констатира дека истото покажува тренд кон остварување на позитивен резултат за наредна година.

Подетално, категориите на приходи и расходи се следните:

❖ ПРИХОДИ

Остварените Вкупни приходи на износ од 326.831.672,00 денари во 2016 година во однос со остварените во 2015 година, се помали за 16,70%. Истите произлегуваат во најголем дел од заработената премија (95,87%), од вложувањата (2,37%), од останатите осигурително технички приходи (1,25%) и од останатите приходи (0,51%).

1) Заработената премија во 2016 година е намалена за 15,95% во однос на 2015 година.

Учеството на Заработена премија во вкупно остварените приходи во 2016 година изнесува 95,87% а во 2015 година изнесувало 95,01%.

	2016	2015
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА	313.339.479	372.801.883
Бруто полисирана премија за осигурување	323.538.335	357.716.335
-Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	11.008.131	11.335.069
- Промена во бруто резервата за преносна премија	-809.275	- 26.420.617
+Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	-	-

2) Приходите од вложувањата на износ од 7.736.757,00 денари во 2016 година во однос на 2015 година се помали за 16,29%.

3) Останатите осигурително технички приходи, намалени за реосигурување во 2016 година на износ од 4.091.663,00 денари се за 35,09% помали во однос на 2015 година а **Останатите приходи** на износ од 1.663.773,00 денари во 2016 година се за 58,58% помали во однос на 2015 година.

❖ РАСХОДИ

Во 2016 година, остварени се Вкупни расходи на износ од 335.074.352,00 денари и во однос со остварените во 2015 година, истите се помали за 21,06%.

Вкупните расходи произлегуваат од: Нето трошоците за штети (38,19%) кои се однесуваат на: надоместоците за штети намалени за приходот од бруто реализираните регресни побарувања, резервирањата за настанати и пријавени штети, резервирањата за настанати но непријавени штети, потоа од Трошоците за бонуси и попусти (1,50%), Расходите за спроведување на осигурувањето (49,34%), Трошоци од вложувањата (0,04%), Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување (6,39%), Вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија (0,66%) и Останатите расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (3,88%).

1) Остварените Нето трошоци за штети на износ од 127.942.310,00 во 2016 година во однос со истите во 2015 година се намалени за 33,15%. Ова намалување во најголем дел произлегува од минималното зголемување на Бруто ликвидираниите штети за 1,56% во однос на 2015 година и промената на резервите на штети односно нивно намалување за 40.609.158 денари.

Настанати штети (нето трошоци за штети)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Настанати, исплатени штети во тековната година	181.279.980	178.500.166	-	(2.829.000)	181.279.980	175.671.166
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	(28.583.057)	31.441.022	-	-	(28.583.057)	31.441.022
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	(10.410.844)	(8.312.519)	-	-	(10.410.844)	(8.312.519)
Промени во резервите за индиректни трошоци	(409.626)	(167.474)	-	-	(409.626)	(167.474)
Промени во резервите за директни трошоци	(1.205.631)	(663.735)	-	-	(1.205.631)	(663.735)
Приходи од регресни побарувања	(12.728.512)	(6.571.230)	-	-	(12.728.512)	(6.571.230)
	127.942.310	194.226.230	-	(2.829.000)	127.942.310	191.397.230

2) Трошоците за бонуси и попусти на износ од 5.016.076,00 денари во 2016 година во однос со 2015 година се поголеми за 4,4%.

3) Нето трошоците за спроведување на осигурување на износ од 165.343.260,00 во 2016 година во однос со 2015 година се помали за 7,86% и карактеристично за овие трошоци за спроведување на осигурување е што има намалување и кај трошоците за стекнување и кај административните трошоци, односно кај сите во однос на 2015 година.

4) Останатите осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување на износ од 21.412.558,00 денари во 2016 година во однос со 2015 година се помали за 17,31%.

5) Трошоците за вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија на износ од 2.228.327,00 денари во 2016 година во однос со 2015 година се помали за 76,61%. Овие трошоци во 2016 година се помали во однос со 2015 година, како резултат на превземените мерки за навремена наплата на доспеаните побарувања.

6) Останатите расходи, вклучувајќи ги и вредносните усогласувања на износ од 12.992.415,00 денари во 2016 година во однос со 2015 година се 1,04% помали и се однесуваат во најголем дел на усогласувањата на регресните побарувања во 2016 година.

❖ ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Податоците од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба) на 31.12.2016 година укажуваат дека:

- Вкупните средства, односно Активата на Друштвото, на износ од 552.890.274,00 денари во 2016 година се намалени за 6,12% во однос на 2015 година;
- Вкупните тековни обврски се зголемени за 56,38%;
- Субординираните обврски (долгорочни) се намалени за 40,11%;
- Техничките резерви се намалени за 11,31%; и
- Вкупниот Капитал е зголемен за 8,90% во однос на 2015 година.

Согледувајќи ги овие податоци од Билансот на состојба, посебно е важно уште еднаш да се нагласи дека има зголемување на Капиталот на Друштвото за 500.000 Евра, односно за толку има намалување на Субординираните обврски во 2016 година.

Подетално, категориите на средствата (Активата) и Обврските, Техничките резерви и Капиталот (Пасивата) се следните:

1) Во вкупните средства (Актива) на Друштвото, на 31.12.2016 година најголемо е учеството на Вложувањата од 79,87%, Нематеријалните средства со незначителни 0,28% , Побарувањата учествуваат со 9,34%, Останатите средства со 2,13% и Одложените трошоци за стекнување (АВР) со 8,38%.

Табела на Средства на Друштвото на 31.12.2016 година:

	2016	2015
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.560.938	1.623.466
ВЛОЖУВАЊА	441.577.410	458.106.919
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	80.975.002	83.040.566
Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	13.447.505	15.333.996
Останати финансиски вложувања:	347.154.903	359.732.357
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	140.370.119	154.888.943
Финансиски вложувања за тргување	52.602.412	35.521.464
Депозити, заеми и останати пласмани	154.182.372	169.321.950
ПОБАРУВАЊА	51.654.985	64.212.611
Побарувања од непосредни работи во осигурување	33.445.349	46.062.217
Останати побарувања	18.209.636	18.150.394
Тековни даночни средства	1.161.604	-
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	10.621.376	16.229.086
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	5.938.182	8.170.226
Парични средства и останати парични еквиваленти	3.816.696	7.206.700
Залихи и ситен инвентар	866.498	852.160
АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	46.313.961	48.764.193
Одложени трошоци за стекнување	46.313.961	48.764.193
ВКУПНА АКТИВА	552.890.274	588.936.275

Од Вкупните вложувања на износ од 441.577.410,00 денари во 2016 година: Градежните објекти учествуваат со 18,34%, Финансиските вложувања во заедничко контролирани ентитети со 3,05%, Финансиските вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање со 31.79%, Финансиските вложувања за тргување со 11.91%, Депозитите во банки со 34.87% и другите вложувања со незначителен процент на учество од 0,04%.

Карактеристично за овие средства е тоа што во најголем дел, освен вложувањата во Градежните објекти и во Гарантниот фонд на Националното биро за осигурување, се средства за покривање на Техничките резерви на Друштвото и што постојано се внимава на нивната рочност на орочување, односно се орочуваат на пократки рокови со цел да

можат да се употребат во секое време за измирување на обврските за надоместување на штети пред се и на другите доспеани обврски, исто така.

Посебна категорија на средства се **Побарувањата на Друштвото кои на 31.12.2016 година изнесуваа 51.654.985,00 денари** и во најголем дел произлегуваат од Побарувања од ненаплатени премии, 64.75% а Останатите побарувања се 35.25%.

Старосната структура на побарувањата од премија од договорите за осигурување со состојба на 31.12.2016 и на 31.12.2015 година е како што следи во Табелата:

	2016			2015		
	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
До 30 дена	7.487.360	-	7.487.360	15.821.622	-	15.821.622
31-60 дена	3.039.696	(303.970)	2.735.726	5.623.749	(562.356)	5.061.393
61-120 дена	6.610.739	(2.049.329)	4.561.410	6.649.980	(2.062.843)	4.587.137
121-270 дена	9.983.783	(5.091.729)	4.892.054	8.453.989	(4.298.073)	4.155.916
271-365 дена	2.852.713	(2.025.426)	827.287	10.863.744	(7.709.481)	3.154.263
над 365	48.697.352	(48.697.352)	-	41.306.726	(41.306.726)	-
Доспеани побарувања	78.671.643	(58.167.806)	20.503.837	88.719.810	(55.939.479)	32.780.331
Недоспеани побарувања	12.941.512	-	12.941.512	13.281.886	-	13.281.886
	91.613.155	(58.167.806)	33.445.349	102.001.696	(55.939.479)	46.062.217

И покрај тоа што во Друштвото во 2016 година се спроведуваа засилени активности за наплата на побарувањата кои резултираа со намалување на вкупните побарувања во споредба со 2015 година за 10,18%, сепак, имајќи ја предвид старосната структура на истите, на крајот на 2016 година имаме состојба на зголемување на износите на Трошоците од усогласувањето на Исправката на вредноста на побарувањата.

2) Капиталот на Друштвото, Техничките резерви и Обврските ја сочинуваат Пасивата и на 31.12.2016 година: Капиталот на Друштвото претставува 25.72%, Техничките резерви претставуваат 58.75%, Субординираните обврски претставуваат 8.34%, Останатите Обврски претставуваат 6.99% и Пасивните временски разграничувања претставуваат 0,20% од Пасивата на Друштвото.

Табелата на Пасивата на Билансот на состојба на Друштвото на 31.12.2016 и на 31.12.2015 година:


	2016	2015
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	142.228.181	119.623.461
Запишан капитал	214.881.483	184.034.083
Ревалоризациона резерва	15.587.797	15.587.797
Нераспределена нето добивка	-	-
Пренесена загуба	(79.998.419)	(47.875.167)
Добивка за тековниот пресметковен период		
Загуба за тековниот пресметковен период	(8.242.680)	(32.123.252)
БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	324.814.090	366.232.523
СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	46.110.900	76.993.375
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	603.411	-
ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	199.007	366.402
ОБВРСКИ	37.842.711	24.199.058
ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1.091.974	1.521.456
ВКУПНА ПАСИВА	552.890.274	588.936.275

❖ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

- Организациона структура и број на вработени


Во делот на човечките ресурси и оваа година активностите беа претежно насочени кон развој на знаењата и способностите на вработените и за оваа цел дел од вработените учествуваа на разни обуки, семинари и советувања со цел поттикнување на личниот развој на вработените како и подобрување на нивните стручни знаења.

Структурата на вработените од аспект на степенот на образование е следната:



Во 2016 година од вкупно 115 вработени лица во Друштвото, во Генерална дирекција се 39 вработени, додека во Подружниците низ Република Македонија, останатите 76 вработени.

Структурата на вработените по старост на 31.12.2016 година е следната:



Структурата на вработените согласно полот е следната:



❖ **Подружници на Друштвото со состојба на ден 31.12.2016.:**

Бр.	Подружница	Адреса	Одговорно лице
1	Генерална Дирекција	Ул. 1737 бр. 32 Скопје	Горан Михајловски
2	Скопје 1	Ул. 1737 бр. 32-1/45 Скопје	Игор Дамчески
3	Скопје 2	Ул. Втора Македонска бригада бр. 16-7/1 Чаир	Бурим Сопа
4	Гостивар	Ул. Илинденска бр. 276/6 Гостивар	Наталија Гегоска
5	Кичево	Ул. Булевар Ослободување бр.56-2 Кичево	Ивана Аврамовска
6	Охрид	Булевар Туристичка бр. 50/4-2 Охрид	Дафина Степаноска
7	Струга	Ул. Пролетерски бригади бр. 68 Струга	Николина Мариноска
8	Прилеп	Ул. Кузман Јосифоски бр. 1 Прилеп	Владимир Јовановски
9	Битола	Ул. Јосиф Христовски бр.10 Битола	Силвана Димческа
10	Струмица	Ул. Ленинова бр. 29-13 Струмица	Јасмина Дацевска
11	Ресен	Ул. Јосиф Јосифовски бр. 1 Ресен	Емира Алуш
12	Делчево	Ул. Булевар Македонија бр. ББ /К-1 Делчево	Роска Васева
13	Тетово	Ул. Благоја Тоска бр. 59/2-1, Тетово	Среќко Петроски
14	Кавадарци	Ул. 7-ми септември бр. 38 Кавадарци	Радица Костова
15	Валандово	Ул. Маршал Тито бб Валандово	Марија Невеселова
16	Гевгелија	Ул. 7-ми ноември бр. ББ Гевгелија	Евдокија Стоилова
17	Крива Паланка	Ул. Индустриска бр. 1 Крива Паланка	Стефче Јакимовски
18	Велес	Ул. АСНОМ Бр. 1-1 Велес	Билјана Бобевска
19	Неготино	Ул. Маршал Тито бр. 152 Неготино	Душан Димчев
20	Штип	Ул. Христијан Карпош бр. 36/2 Штип	Ангела Димитрова

21	Куманово	Ул. 11-ти Октомври бр.1/зграда 1 приземје Куманово	Насер Фејзули
22	Дебар	Ул. Братство Единство бр. ББ Дебар	Фљорина Карпузи
23	Виница	Ул. Маршал Тито бр. 65 Виница	Радмила Трајковска
24	Кочани	Ул. ВМРО Бр. 81 Кочани	Влатко Паунов
Бр.	Продажно место	Адреса	Одговорено лице
1	Ѓорче Петров	Ул. Панајот Гиновски бр. 7-а/згр.1 вл.1 – приз.бр.1 Скопје	Флора Адиљи
2	Скопје 3	Ул. Втора Македонска Бригада бр.16/Северна зона Скопје Чаир	Мухамед Абдулов
3	Гостивар Авто Мекларен	Ул. Илинденска бр. 298 Гостивар	Херолинда Беќири
4	Охрид 2	Ул. Димитар Влахов бр. 1/1-1, кат-приз Охрид	Кристина Шапкаровска
5	Охрид - АМД. Тех станица	Ул. Лазо Трповски бб Охрид	Ранко Стефановски
6	Струга 2	Ул. Пролетерски бригади бр. 39/2 куќа 1-приз.дел 1 Струга	Николина Мариноска
7	Прилеп 2	Ул. Александар Македонски бр. 1, Прилеп	Сенка Димеска
8	Прилеп 3	Ул. Орде Чопела бр. 183, Прилеп	Весна Мегленска
9	Струмица 2	Ул. Климент Охридски бр. 54 Струмица	Ѓорѓи Тодоров
10	Тетово 1	Ул. 101 бр. 1 Голема Речица Тетово	Бујамин Илази
11	Тетово 3	Ул. Дервиш Цара бр. 70 Тетово	Мусли Аслани
12	Куманово 2	Ул. Населено место без уличен систем бр. Населба/Бедиње Режановце Куманово	Селвије Дервиши

❖ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

Основните развојни цели на Друштвото се профитабилно работење и јакнење на Пазарот на осигурување во Република Македонија, преку современа технологија, квалитетни услуги и врвни услуги спрема клиентите/осигурениците.

Заради остварување на овие цели, Друштвото постојано инвестира во набавка на нова опрема и технологија во насока на обезбедување на сигурност и тајност на податоците, непрекината функција на Системот а со тоа и на бизнисот во било какви услови, воспоставување на процедури за превентивно делување и почитување на техничките аспекти на опремата.

Во текот на 2016 година, реализирани се повеќе активности и проекти за развој и надградба на апликативните системи во насока на реализација на регулаторните барања, задолжителните стандарди за усогласување на работењето на Друштвото со прописите, како и надграба на ИТ инфраструктурата (системска, комуникациска, бази на податоци и сигурност на информации).

Во 2017 година ќе се продолжи да се вложува во квалитетот и асортиманот на производите/услугите и во продажната мрежа со цел нашите производи/услуги да се што достапни до самите осигуреници.

Ќе се вложува во знаењето на вработените со постојани обуки уште со вработувањето на поедини лица и продолжувајќи со обуки согласно современите европски и светски трендови за осигурување.

Во 2017 година ќе се залагаме за проширување на Портфолиото на Друштвото со воведување на нови класи на осигурување и подобрување на квалитетот на постоечките исто така.

Организациската структура на Друштвото ќе се обликува динамично според потребите и развојот на Друштвото. Ќе се работи и на хармонизација на сите делови на Друштвото бидејќи тоа е најважно за успешно работење на Друштвото во целина.

- ❖ **НЕРЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА** се составен дел на овој Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2016 година.

Претседател на Управен одбор
Арбен Брешани



Член на Управен одбор
Селаудин Имами



Член на Управен одбор
Нуредин Целили

